



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 6 февруари 1985  
Скопје  
Број 2

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

11.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 25/84), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 декември 1984 година, го утврди пречистениот текст на Законот за административните такси.

Пречистениот текст на Законот за административните такси ги опфаќа Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72), Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 30/77) и Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 25/84), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 13-3500  
20 декември 1984 година  
Скопје

Претседател  
на Законодавно-правната комисија,  
Крсте Нелковски, с. р.

### ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

(Пречистен текст)

Член 1

За списите и дејствата во управните работи, како и за другите предмети и дејства кај органите на управата на општествено-политичките заедници и другите државни органи се плаќаат административни такси според одредбите на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е одредено.

Член 2

Како органи во смисла на овој закон се сметаат и организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и други организации, кога во вршењето на јавни овластувања, што им се доверени со закон и со одлука на собрание на општина заснована врз закон, решаваат во управните работи по барање на странките.

Член 3

За работата на републичките органи се плаќаат републички такси, а за работата на општинските органи општински такси.

Член 4

Републичките такси се плаќаат по таксената тарифа, која е составен дел на овој закон.

Член 5

Општинските такси ги воведува општината. Републиката, општините и град Скопје со договор ги сообразуваат таксите.

Иницијатива за договарање покренува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а можат да покренат и собранијата на општините.

Член 6

За исти списи или дејства таксата не може да се наплатува кумулативно по таксените тарифи на повеќе општествено-политички заедници.

Таксата се плаќа само по таксената тарифа која важи за онаа општествено-политичка заедница чиј орган решава по барањето на странката, без оглед на тоа кому му е поднесено барањето.

Член 7

Ниедна такса не може да се наплатува ако со таксената тарифа не е пропишана, ниту да се наплатува во поголем или помал износ од пропишаниот.

Отстапување од одредбите на став 1 на овој член се определува со закон или со меѓународен договор.

Член 8

Таксен обврзник е лице по чие барање постапката се покренува, односно се вршат дејства предвидени со таксената тарифа.

Ако за иста такса постојат двајца или повеќе таксени обврзници нивната обврска е солидарна.

Член 9

Ако со таксената тарифа не е поинаку пропишано, таксената обврска настанува:

1) за поднесоците — во моментот кога се предаваат, а за поднесоците дадени на записник — кога записникот се составува;

2) за решенијата, дозволите и други исправи — во моментот на поднесувањето на барањето за нивното издавање и

3) за управните дејства — во моментот на поднесувањето на барањето за извршување на тоа дејство.

Член 10

Таксата се плаќа во моментот на настанувањето на таксената обврска, ако за одделни случаи не е поинаку пропишано.

Член 11

При плаќањето на таксата се врши заокружување на вкупниот износ на таксата на тој начин што вкупниот дел на износот од 0,50 динари не се зема предвид, а над 0,50 динари се заокружува на еден динар.

Член 12

Ако со таксената тарифа е пропишано таксата да се плаќа според вредноста на предметот, како основица за одмерување на таксата се зема вредноста означена во поднесокот или во исправата.

Органот што ја води постапката, доколку оцени дека вредноста означена во поднесокот односно во исправата не одговара на вистинската вредност на предметот, може по службена должност со решение да ја утврди основицата за одмерување на таксата.

Против решението од став 2 на овој член може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението, но жалбата не ја одлага наплатата на таксата.

#### Член 13

Кога со таксената тарифа е пропишана такса за вршење самостојни дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани или самостојно вршење со личен труд во вид на занимање, уметничка, културна, адвокатска или друга професионална дејност, таксата се плаќа на актот со кој се стекнува овластување за вршење на основна дејност (акт за основање, односно одобрение за конституирање, одобрение за работа, дозвола и слично).

#### Член 14

Кога исправата која е подложна на такса по барање на странката се издава во два или повеќе примероци, за вториот и за секој натамошен примерок се плаќа такса како за препис и за заверка на препис.

Таксата од став 1 на овој член не може да биде поголема од таксата за првиот примерок.

За примероците на исправа, кои по барање на странката се составуваат за потребите на самите органи, не се плаќа такса.

#### Член 15

Во решението или во друга исправа, за кои таксата е платена, мора да се означи дека таксата е платена, во колкав износ и по кој тарифен број.

#### Член 16

Нетаксирани или недоволно таксирани поднесоци и други списи не смеат да бидат примени непосредно од странката.

Ако нетаксиран или недоволно таксиран поднесок или друг спис пристигне преку пошта, органот надлежен за одлучување по барањето ќе го повика таксениот обврзник со опомена во рок од 10 дена од денот на приемот на опомената да ја плати редовната такса и таксата за опомената.

Надлежниот орган за одлучување по барањето ќе покрене постапка и по нетаксиран или недоволно таксиран поднесок. Решението односно другиот акт не може да ѝ биде врачен на странката ако претходно, по опомената, таксата не е платена.

#### Член 17

Одредбите од став 2 на член 16 на овој закон не се применуваат на поднесоците и другите списи кои нетаксирани или недоволно таксирани ќе пристигнат преку пошта од странство. Во тој случај наплатата на таксата ќе се изврши пред да се врачи бараното решение или друга исправа, односно пред првото соопштување на таксениот обврзник за извршување на бараното дејство.

#### Член 18

Списите и дејствата во постапката што се води по службена должност не подлежат на такси.

#### Член 19

Од плаќање на такса се ослободени:

- 1) општествено-политичките заедници и нивните органи;
- 2) организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во вршењето на овластувањата од член 2 на овој закон;
- 3) организациите на здружениот труд од областа на науката, образованието и воспитувањето, културата, здравството и социјалната заштита;
- 4) Службата на општественото книговодство за списите и дејствата во постапката кај државните органи во работите кои се однесуваат на вршење на работите по Законот за Службата на општественото книговодство;

5) југословенскиот црвен крст;

6) добротворните противпожарни друштва, нивните противпожарни единици и сојузи во работите од нивните основни функции;

7) куќните совети во работите на управувањето со зградата, а месните заедници во работите од својот делокруг што ги вршат непосредно;

8) организациите основани заради борба против алкохолот, ракот и дистрофијата — за списите и дејствата при вршењето на таа дејност;

9) организациите основани за заштита на лицата со физички или психички недостатоци и нарушувања — за списите и дејствата во врска со вршењето на тие дејности;

10) Сојузот на глувите и Сојузот на слепите и нивните организации — во работењето во врска со рехабилитацијата на глуви и слепи;

11) инвалидските организации, освен во работите при вршењето на стопанска дејност;

12) странските дипломатски и конзуларни претставништва во дипломатските и конзуларните работи под услов на реципроцитет;

13) воените инвалиди од војните, мирновремените воени инвалиди и инвалидите на трудот, децата кои се уживатели на семејна инвалиднина и децата уживатели на лична инвалиднина до навршени 25 години од животот — за списите и дејствата во врска со школувањето во сите школи;

14) инвалидите кои се ослободени од плаќање на годишни надоместоци за употреба на моторни возила — во постапката за стручен преглед на тие возила заради регистрација;

15) работните луѓе и граѓаните за пријавата на конкурс за засновање работен однос и други поднесоци, за актот за засновање на работниот однос, како и за списите и дејствата во врска со остварувањето и заштитата на правата од работен однос;

16) работниците кои привремено се наоѓаат надвор од работен однос — во постапката за добивање на материјално обезбедување и за други права кои по тој основ им припаѓаат;

17) учениците во училиштата за задолжително школување за сите списи и дејства во врска со задолжителното школување;

18) лицата кои го подаруваат својот имот на општествено-политичката заедница или се откажуваат од правото на сопственост на земјиште во полза на општествено-политичката заедница или бесплатно и се отстапуваат на општествено-политичката заедница, други стварни права на недвижности — во постапката за добивање на исправи потребни за пренос на сопственост или други стварни права, како и за самата постапка за пренос и

19) граѓаните со слаба имотна состојба.

#### Член 20

Граѓанин со слаба имотна состојба, во смисла на точка 19 од член 19 на овој закон се смета лицето чие домаќинство остварува приходи повиски од гарантираните лични доходи во Републиката.

Како домаќинство, во смисла на став 1 на овој член, се смета заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

#### Член 21

Кога постапката е покрената по барање на повеќе лица од кои некои се ослободени од плаќањето на такса, сите такси во таа постапка ги плаќа лицето кое не било ослободено од плаќање на такса. По исклучок, ако одмерувањето на таксата се врши според вредноста на предметот (член 12) лицето кое не е ослободено од плаќање на такса таква плаќа само на делот од вредноста која се однесува на него.

## Член 22

Не се плаќа такса за следниве списи и дејства:

- 1) предлози, пријави и други поднесоци од општ интерес;
- 2) молби за помилување, за условен отпуст и решенија по тие молби;
- 3) списи и дејства во постапката за прибирање на докази за слаба имотна состојба, заради признавање на ослободување од плаќање на такса;
- 4) списи и дејства во постапката за враќање на неправилно наплатени давачки;
- 5) списи и дејства во постапката за исправка на прешка во решенијата, другите исправки и во службените евиденции;
- 6) списи и дејства во постапката за составување и исправка на избирачки списоци, за кандидирање за избор на работните луѓе и граѓаните за членови на делегации и делегати и за нивно отповикување;
- 7) списи и дејства во постапката за запишување во книгите на државјаните;
- 8) пријави и запишување во матичните книги;
- 9) списи и дејства во постапката за усвојување и во постапката за поставување на старател;
- 10) за сите видови на пријави и прилозите кон нив за облог со данок на граѓаните, списите и дејствата во постапката за намалување на катастарскиот приход поради елементарни непогоди, растителни болести, штеточини и други вонредни настани, како и за списите и дејствата за остварување на со закон признатите даночни олеснувања;
- 11) списи и дејства во постапката за купување, продавање, разменување и земање под закуп на земјиште исклучително со цел за арондација, како и за списи и дејства во постапката за комасација;
- 12) списи и дејства за остварување на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување;
- 13) списи и дејства за доделување на социјална помош и за остварување на други форми на социјална заштита (сместување во социјални установи и слично);
- 14) списи и дејства во постапката за остварување на правата на инвалидите кои по законот им се признати;
- 15) списи и дејства во постапката во издавање на работна книшка и утврдување на работниот и посебниот однос на пензискиот стаж;
- 16) списи и дејства во запирање по согласност на осигуреникот заради исплата на премии и за осигурување на живот кај заедниците на осигурување имоти и лица;
- 17) списи и дејства во постапката за основање на противпожарни друштва, нивни единици и сојузи;
- 18) списи и дејства во постапката за добивање и обезбедување на потрошувачки кредит;
- 19) списи и дејства за добивање на дозвола за сечење на шуми во сопствен забран за потребите на сопственото домаќинство, во времето определено за сечење на шума;
- 20) за списи и дејства во врска со поправка и одржување на станбени згради;
- 21) списи и дејства во постапката за спроведување на прописите за земјоделскиот земјишен фонд во општествена сопственост и доделување на земја на земјоделски организации;
- 22) списи и дејства во постапката за остварување на правата признати на носителите на одликувања, како и на носителите на „Партизанска споменица 1941“;
- 23) списи и дејства во постапката за остварување на правото на додатокот на деца;
- 24) списи и дејства во врска со приемот на подароци и пакети од добротворните организации од странство, ако се упатени на име на добротворни организации во Југославија;

25) списи и дејства во врска со основањето на водни заедници и други водостопански организации, прибавување на одобрение за изградба на објекти и простории за одбрана од штетното дејство на водите и прибавување на катастарски податоци со цел за облог и наплата на водниот придонес;

26) списи и дејства во врска со регулирањето на воената обврска, цивилната заштита, обуката за одбрана и заштита, трудовата обврска и другите обврски на граѓаните и работните организации што произлегуваат од извршување на правата и должностите во врска со општонародната одбрана и општествената самозаштита;

27) списи и дејства во постапката за издавање и продолжување на важењето на личните карти на југословенските државјани и на странски државјани постојано настанети во Југославија, како и самите лични карти;

28) пријавување и одјавување на живеалиште и престој на граѓаните;

29) списи и дејства во врска со признавањето на правото на повластено возење на лицата на кои тие права им припаѓаат според постојните прописи;

30) списи и дејства во врска со национализацијата на имоти;

31) оригинални дипломи, свидетелства и други исправи за завршено школување или за стручни квалификации, освен за нивните дупликации и преписи;

32) списи и дејства во врска со заштитата на спомениците на културата;

33) списи и дејства во врска со основањето на станбени задруги и за подигање, доградување, преправање, поправка и одржување на станбените згради од страна на станбените задруги;

34) предлози и претставки што работните луѓе и граѓаните ги поднесуваат до телата и органите на општествено-политичките заедници и до другите надлежни органи и организации;

35) поднесоци со кои се бара интервенција на јавниот обвинител, јавниот правобранител и општествениот правобранител на самоупраувањето;

36) списи и дејства во постапката за умрени лица и

37) списи и дејства со кои се регулира односот меѓу примателот и давателот на стипендија, односно кредит за школување, од денот кога односното лице се здобило со својство на стипендист, односно од денот кога му е одобрен кредитот.

## Член 23

Во исправите што се издаваат без такса мора да се назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса.

Исправите од став 1 на овој член може да се употребат и за други намени под услов на нив да се плати соодветна такса.

## Член 24

Општините можат со својот пропис за такси-те да установаат и други ослободувања, покрај ослободувањата пропишани со членовите 19 и 22.

## Член 25

Ако за вршењето на услуги и користењето на податоци од областа на премејот и катастарот на земјиштето се пропишани посебни надоместоци, не можат да се наплатуваат административни такси пропишани со републиканата, односно општинската тарифа за административните такси.

## Член 26

Странските државјани, под услов на реципроцитет, ги имаат истите права по прописите за такси како и југословенските државјани.

## Член 27

Лице кое платило такса но кое не било должно да ја плати или таксата ја платило во износ поголем од пропишаниот, или за дејство кое ор-

ганот од кои и да било причини не го извршило или за жалба што органот ја уважил, има право на враќање на таксата, односно на повеќе платената такса.

Постапката за враќање на такса се покренува по барање на странката, а ако повеќе платената такса изнесува над 100 динари по службена должност.

Решението за враќање на таксата го донесува органот на општината на чие подрачје е седиштето на таксениот обврзник, а ако таксата била платена во готови пари, органот на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на органот кај кој таксата била повеќе наплатена.

Органот на општината кај кој таксата е наплатена за повеќе од 100 динари, должен е на општината од став 1 на овој член навремено да ѝ предложи да донесе решение за враќање на повеќе наплатената такса.

Враќањето на таксите се врши на товар на приходите на општината на која приходот од повеќе наплатената такса ѝ припаднал.

#### Член 28

Присилната наплата на таксите се врши опored прописите за присилна наплата на даноците од граѓаните, односно од организациите на здружениот труд.

#### Член 29

Правото на наплата на таксите застарува за две години по истекот на годината во која таксата требало да се плати, а правото на враќање на таксата за две години од денот кога таксата е платена (член 27 став 1).

#### Член 30

Контролата над применувањето на одредбите на овој закон за републичките административни такси ја врши управата за приходи, а контролата над применувањето на одредбите на овој закон за општинските административни такси органот за приходи на општината.

Внатрешната контрола над применувањето на прописите за административните такси ја врши секој орган при своето работење.

#### Член 31

Приходите од таксите што ги остваруваат републичките органи ѝ припаѓаат на Републиката, а приходите од таксите што ги остваруваат општинските органи ѝ припаѓаат на општината.

#### Член 32

Приходите од таксите кои ги остваруваат републичките органи им се отстапуваат на општините, освен приходите од таксите што се наплатуваат во готови пари доколку со овој закон не е поинаку определено.

#### Член 33

Кај републичките и општинските органи таксите се плаќаат во таксени вредносници од единствена емисија (административни таксени марки и таксени хартии).

Таксите се плаќаат во готови пари само ако таков начин на плаќање посебно е пропишан.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на плаќањето на таксата и за лепење и понижување на вредносници.

#### Член 34

На секоја општина ѝ припаѓа оној приход од такси што е остварен со продажба на таксени вредносници од единствена емисија, што на нејзиното подрачје ќе ги извршат овластените продавачи на мало, без оглед каде и кај кој орган тие вредносници се употребени како средства за плаќање на таксата.

Приходите од таксите платени во готови пари за списи и дејства ѝ припаѓаат на онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на општинскиот орган.

#### Член 35

Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешните работи на граничните премини се усогласува со курсот на динарот.

Се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да ја усогласува висината на таксите од став 1 на овој член, зависно од движењето на курсот на динарот.

#### Член 36

Се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да склучува договор со овластените органи на другите републики и автономни покраини за единствена емисија на таксените марки, како и договор за сообразување на таксите со општините.

#### Член 37

Условите и начинот на малопродажба на таксените вредносници и провизијата на малопродажбата ги определува општината на која приходите од продажбата на тие вредносници ѝ припаѓаат или ѝ се отстапени.

Малопродажбата мора да биде организирана на начин на кој на таксените обврзници им се обезбедува лесно снабдување со таксени вредносници.

Овластените продавачи на мало на таксени марки можат таксените марки да ги купуваат само кај надлежните единици на Службата на општественото книговодство во СР Македонија.

Провизијата од малопродажбата на таксени вредносници изнесува 10% од номиналниот износ на купените таксени вредносници, на подрачјето на општината во кое таксените марки ќе се продаваат.

#### Член 38

Со парична казна од 1.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице коешто врши малопродажба, односно купува таксени марки спротивно на одредбите од член 37 од ставот 1 и 3 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 500 до 5.000 динари.

#### Член 39

Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице ако во исправите што се издаваат без такса не назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса (член 23 став 1).

#### Член 40

Општините биле должни да ги сообразат своите прописи за административните такси со одредбите на овој закон во рок од 3 месеци од неговото влегување во сила.

#### Член 41

### ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

I Поднесоци

Се плаќа динари

Тар. бр. 1

За барања, молби, предлози, пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса

16

Забелешка:

Таксата според овој тарифен број не се плаќа за дополнителни поднесоци со кои странката бара само побрзо постапување по порано поднесено барање

## Тар. бр. 2

За жалба против решение на органот од член 2 на Законот за административните такси 60

## II Решение

## Тар. бр. 3

За сите решенија за кои не е пропишана посебна такса 60

## Забелешка:

1. Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според овој тарифен број се плаќа онолку колку што има лица на кои им се врачува решението.

2. За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

## Тар. бр. 4

За решение за стекнување или престанок на државјанство 1.200

## Забелешка:

Ако решението се однесува на стекнување или престанок на државјанство на членови на семејства, се плаќа една такса за сите членови на семејството.

## Тар. бр. 5

Дозволи и визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешните работи на граничните премини

## 1) за државјани на СФРЈ:

- |  |     |
|--|-----|
| а) за дозвола за движење и задржување на граничен премин           | 100 |
| б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин | 150 |

## 2) За странски државјани:

- |   |     |
|---|-----|
| а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во СФРЈ или за еден транзит | 600 |
| б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по                                  | 240 |
| в) за туристичка пропусница   | 350 |
| г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин                                | 100 |
| д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин                 | 100 |
| е) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин                      | 150 |

## Забелешка:

1. За виза на патна исправа во која се запишани и членови на семејството на лице на кое му е издадена патната исправа се плаќа една такса.

2. Таксата од овој тарифен број се плаќа во готови пари.

3. Приходите остварени од таксите пропишани во овој тарифен број се отстапуваат и тоа 40 отсто за посебни намени на Републичкиот орган на управата надлежен за внатрешните работи, а 60 отсто на општината на чие подрачје е лоциран граничниот премин.

## Тар. бр. 6

За решение со кое се одобрува право на запишување на пловни објекти за внатрешна пловидба во регистарот, односно во очевидникот:

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| 1) за пловни објекти | 200 |
| 2) за чамци          | 100 |

## III. Уверенија

## Тар. бр. 7

За уверенија што ги издаваат органите, ако не е пропишано поинаку 30

## Тар. бр. 8

За дупликат на исправи за завршено школување или стручна квалификација 30

## Тар. бр. 9

За препишување на службени акти или документи што се врши кај органите:

- |  |    |
|--|----|
| 1) кога препишувањето го вршат заинтересираните лица од полутабака на оригиналот                           | 10 |
| 2) кога препишувањето го врши органот, од полутабака на оригиналот   | 25 |
| 3) кога органот го врши препишувањето на акти или документи на странски јазик, од полутабака на оригиналот | 50 |

## Забелешка:

Како полутабака се подразбира лист хартија од 2 страни, од нормален канцелариски формат или помал.

## Тар. бр. 10

За преводи од еден на друг јазик:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) ако текстот на оригиналот не надминува 100 зборови  | 50  |
| 2) ако текстот на оригиналот содржи повеќе од 100 зборови, се плаќа за секој цел или започнат полутабака | 200 |

## IV. Градежни такси

## Тар. бр. 11

За дозвола за поставување на радиостаница:

- |  |      |
|--|------|
| 1) за радиодифузна станица и радиостаница на која ѝ е доделена една фреквенција: |      |
| а) до 0,5 КВ   | 750  |
| б) над 0,5 до 5 КВ   | 900  |
| в) над 5 до 10 КВ  | 1000 |
| г) над 10 до 50 КВ   | 1500 |
| д) над 50 КВ   | 3000 |
| 2) за радиостаница на која ѝ се доделени две фреквенции                          | 1000 |
| 3) за радиостаница на која ѝ се доделени три или повеќе фреквенции               | 1500 |
| 4) за дозвола на работа на радиостаница  | 750  |

## Тар. бр. 12

За технички преглед на машински, електрични, електромашински, гасни и други постројки, кои според постојните прописи подлежат на задолжителен преглед заради добивање одобрение за употреба, се плаќа такса по работен час 50

## Забелешка:

Како работен час се смета и секој започнат час.

## V. Разно

## Тар. бр. 13

За чување (депозит) на пари, предмети и хартии од вредност што депонентите му ги даваат на чување на надлежниот орган, се плаќа годишно за секои започнати 100 динари од вредноста 5

## Забелешка:

1. Ако вредноста на предметот не е позната таа ќе се утврди со процена.

2. Таксата од овој тарифен број се плаќа за првата година однапред, а за другите години при подигањето на депозитот. Започнатата година се смета како цела.

3. Ако депозитот по барање на депонентот се пренесува од еден депозитор кај друг, за преносот се плаќа износ на едногодишната такса.

4. Оваа такса не се плаќа за депозити што се полагаат по барање од државните органи, односно по службена должност, ако се подигнат во рокот.

## Тар. бр. 14

За опомена со која обврзникот се повикува да ја плати должната такса 30

## Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанал да важи Законот за републичките административни такси („Службен весник на СРМ“ број 14 и 23/69).

## 12.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 18. I. 1985 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА**

## I

Изречената казна затвор во траење од 1 месец и паричната казна во износ од 5.000 динари се простат на:

1. ИЛОСКИ КЛИМЕ АЦО, од Охрид.

## II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се прости на:

1. ИВАНОВ БЛАЖО АМПО, од Делчево.

## III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. СПАСОВА ДУШКО ВЕРКА, од Скопје,
2. ПУГА АЛБЕРТ ЈАН, од Скопје,
3. РАМАНИ РАМИЗ ИМРИЈА, од с. Мала Реџица,
4. МИТЕВСКИ РИСТО ВАНЧО, од Скопје,
5. НАЦЕВ БЛАГОЈ ДИМЧЕ, од Титов Велес,
6. ЗАХАРИЕВ ЈОВАН БОРИС, од с. Звезгор,
7. ИЛИЕВСКИ ГОРГИ ИЛИЈА, од Струмица.

## IV

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. РОЧОСКИ САДУШ РЕСМИ, од с. Д. Белица,
2. РОЧОСКИ САДУШ ШЕФКИ од с. Д. Белица.

## V

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. ГОРГИЕВСКИ ЕФТИМ КИРО, од Делчево,
2. ЧАВЛЕСКИ РИСТЕ БЛАГОЈА, од Прилеп.

## VI

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. НЕШОВСКИ НИКОЛА КРУМЕ, од Скопје
2. МИЦЕВСКИ ЛАЗО ИГНАТ, од с. Бигла

## VII

Изречената казна затвор во траење од 7 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. МИРЕВСКИ ВАНЕ ЈАКИМ, од с. Шлегово.

## VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. ГЕРАСИМОВСКИ ТОДОР БЛАГОЈА, од Скопје.

## IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. ДИМИТРОВ БОРО ВАНЧО, од Винаца,
2. МИШОВСКИ АЛЕКСАНДАР БОШКО.

## X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-29

18 јануари 1985 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Томе Буклески, с. р.

## 13.

Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 14 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 16 јануари 1985 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

1. Висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работните тела чии што член е или поради извршување на работи по одлука на тие тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ и претседателите на соборите изнесуваат 1.000 динари.

2. Висината на дневниците за службени патувања на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ или назначува Претседателството на Собранието на СРМ изнесува 1.000 динари.

3. Доколку за време на службеното патување не се нокева надвор од местото на живеење дневницата се намалува за 30%.

4. За службеното патување во кое е користено нокевање се признаваат трошоци за нокевање. Дневните трошоци и трошоците за нокевање можат да изнесуваат до 2.400 динари.

5. Доколку трошоците за нокевање се пресметуваат во надоместокот за дневница, дневницата се намалува за 30%.

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, број 10-983 од 10 април 1984 година.

7. Оваа одлука влегува во сила од 1 февруари 1985 година.

Број 10-188

21 јануари 1985 година  
Скопје

Претседател  
на комисијата за прашања на изборите  
и именувањата,  
**Ванчо Близнаковски, с. р.**

14.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

### Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди во 1983 и во 1984 година се доделуваат средствата и тоа:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. на општината Крушево   | 4,8 мил. динари  |
| 2. на општината Гостивар  | 4,5 мил. динари  |
| 3. на општината Неготино  | 8,0 мил. динари  |
| 4. на општината Кавадарци | 62,7 мил. динари |

### Член 2

Средствата на солидарноста од член 1, точка 1, 2 и 3 на оваа одлука се даваат без обврска на враќање.

Средствата на солидарноста од член 1, точка 4 на оваа одлука ѝ се даваат на општината во износ од:

- 40,0 мил. динари, во вид на бескаматен кредит, со рок на враќање до 5 години во еднакви годишни рати, почнувајќи од 31. XII. 1985 година и
- 22,7 мил. динари, без обврска на враќање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-45/1

17 јануари 1985 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Кочо Тулевски, с. р.**

15.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за системот на финансирањето на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77 и 37/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1985 година, кои по одделни барања не го надминуваат износот од 300.000 динари.

2. За користењето на средствата од точка 1 на ова решение републичкиот секретар за финансии му поднесува повремено извештаи на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-78/1

17 јануари 1985 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Кочо Тулевски, с. р.**

16.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за учеството на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 10. I. 1985 година, донесе

## ПРОГРАМА

**ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА СЕИЗМОЛОШКАТА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА**

### I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошката дејност на Сеизмолошката опсерваторија на Факултетот за физика на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1985 година и тоа:

1. Постојано следење — регистрирање, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици.

— Одржување на инструментите во сеизмолошките станици во непрекинато исправна состојба, подготвеност на вработените во постојана мобилност, поради следење и регистрирање на сеизмичките појави, собирање, систематизација, чување, анализирање и проучување на податоците и благовремено известување на јавноста.

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија.

— Брза анализа на сите земјотреси регистрирани во сеизмолошките станици, кои со податоците од меѓународната размена ќе послужат за одредување на времето, епицентарот, интензитетот и други параметри на земјотресите на подрачјето на Македонија, со цел да се обезбедат изворни и оригинални податоци за сите општествени и научни потреби.



— Вршење задачи од интерес за општонародната одбрана и општествената самозаштита, во смисла на предупредување, укажување, и информирање за појавата на земјотреси и последиците од нив, со цел за благовремено преземање на превентивни мерки од страна на надлежните органи и организации за заштита на загрозеното население и материјалните добра, а во согласност со Законот за заштита од елементарни непогоди на СРМ и прописите за изградба во сеизмичките подрачја.

— Известување на надлежните републички органи и организации, на општините и јавноста, за настанатиот земјотрес и степенот на загрозеноста од него, со цел преземање на брзи и ефикасни оперативни мерки за отстранување на настанатите последици.

— Изработка на сеизмолошки билтен, каталози, карти, кои укажуваат на сеизмичката опасност на територијата на СР Македонија, кои се неопходни како подлоги за потребите на соодветните републички органи и организации, штабовите за цивилна заштита, за потребите на ЈНА, а со цел за преземање на потребните заштитни мерки при планирањето, проектирањето и изградбата на објектите во Републиката и за изработка на плановите за заштита од елементарни непогоди, на ниво на Републиката и општина.

— Постојано подготвување, собирање, средување и чување на архивот од инструментални и макросеизмички податоци, како основен постојан процес и база на сите проучувања, за практични општествени и научни цели. Одржување на целокупната опрема (набавка на потрошен материјал, резервни делови, помошна опрема и др.) и набавка на стручна литература, со цел Сеизмолошката опсерваторија постојано да ја извршува својата функција на современо ниво.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија.

— Обработка и синтеза на добиените податоци за утврдување на основниот сеизмички ризик и постојано надополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СРМ и одделни подрачја. За оваа цел да се изготви следното:

— каталог на земјотресите во Македонија во 1984 година,

— карта на изосеисти на настанатите земјотреси во 1984 година,

— епицентрална карта на СРМ за 1984 година,

— следење на тековната сеизмичка активност на територијата на СР Македонија.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави.

— Постојано публикување во рамките на сеизмолошката дејност на резултатите од работата во вид на сеизмолошки билтени и др., во рамките на југословенската и меѓународната размена на сеизмолошки податоци со четирите светски сеизмолошки центри и со околу 200 централни сеизмолошки институции и станици во светот.

5. Меѓународната размена на податоците за случените земјотреси.

— Постојано подготвување, средување и праќање на фотокопии на сеизмограми на земјотреси, во рамките на меѓународната размена на податоците. Врз основа на ова Опсерваторијата формира посебен архив од инструментални податоци за земјотресите од територијата на СР Македонија од сеизмолошките станици во светот, што може да имаат научно и практично значење, за потребите на Републиката.

— Вршење на задачи и работи што произлегуваат од воспоставената соработка или здружување со соодветни стручни институции во земјата и странство, а се од интерес за унапредувањето на сеизмолошката дејност.

## II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР Македонија за 1985 година во вкупен износ од 12.980.000 динари.

1. Постојано следење-регистрација, анализирање и архивирање на податоците за земјотресите преку постојаните сеизмолошки станици — 5.692.000 динари.

2. Обработка на регистрациите и податоците за утврдување на основниот сеизмички ризик на одделни подрачја и на целата територија на СР Македонија — 5.692.000 динари.

3. Изработка и постојано дополнување на картата на земјотресна реонизација на територијата на СР Македонија — 1.298.000 динари.

4. Објавување на податоците за сеизмичките појави — 349.000 динари.

5. Меѓународната размена на податоците за случените земјотреси — 149.000 динари.

## III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23—1974/1

10 јануари 1985 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 17.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за учество на Републиката во финансирањето на сеизмолошката и инженерско-сеизмолошката дејност („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 10. I. 1985 година, донесе

## ПРОГРАМА

**ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА**

## I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеизмолошката дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1985 година и тоа:

1. Инсталирање и редовно одржување на мрежата од инструменти за регистрација на силните земјотреси на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

— Одржувањето на мрежата на инструменти формирана од 26 акцелерографи тип СМА — 1 и 32 сеизмоскопи М—1.

1. 1. Редовна теренска контрола да се врши трипати годишно преку:

— проверување на состојбата на инструменти и локацијата,

— вршење на калибрациони тестови и

— вршење замена на акумулаторските батерии и филмовите кај акцелерографите и зади-мените стакла кај сеизмоскопите.

1. 2. Лабораториска контрола, обработка и припрема со:

— лабораториска обработка на калибрационите тестови,

— евиденција на карактеристиките и другите податоци за инструментите,



- припрема за теренска контрола,
- специјални сервиси со поправка (по потреба),
- замена на дотраени делови (по потреба) и
- детално поднесување на карактеристиките (по потреба).

1. 3. Постапка во случај на случен земјотрес и тоа:

- итна обиколка на локациите и инструментите,
- вонредна теренска контрола на инструментите и
- собирање на регистрациите на филм.

2. Собирање, обработување и анализирање на регистрациите на силните земјотреси, публикување на регистрациите, изготвување на технички подлоги за утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни подрачја, дополнување на картата на земјотресната реонизација на Социјалистичка Република Македонија и за изготвување на техничките прописи за проектирање и градење на објектите во земјотресни подрачја.

2. 1. Техничка обработка на регистрациите и тоа:

- развивање на филмови во фото-лабораторија,
- одредување на калибрациони карактеристики на инструментите,
- изработка на контакт-копии и
- архивирање на регистрациите.

2. 2. Финална обработка на регистрациите и тоа:

- дигитализирање на податоците и компјутерска обработка на податоците во временски и фреквентен домен,
- конверзација на дигитализирани податоци во единици по меѓународниот систем на единици,
- добивање на некоригирани податоци за забрзување (некоригирани акцелерограми),
- пресметување на коригирани податоци за забрзување, брзината и поместувањето (коригирани временски истории) и
- пресметување на спектри на одговор и Фуриерови спектри.

3. Проучување на последиците од силните земјотреси, давање на стручна помош за извршување на класификација за степенот на оштетување и употребливоста на објектите, изготвување на општи и технички нормативи за уривање, расчистување и санација на оштетените објекти (по укажана потреба) и

4. Меѓународна размена на податоци од случените силни земјотреси (по укажана потреба).

## II

Финансиски средства за извршување на работите по оваа програма се обезбедени со Буџетот на СР Македонија за 1985 година во вкупен износ од 2.626.000 динари.

## III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23—1974/2

10 јануари 1985 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

## 18.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 ноември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 3 од Одлуката за проширување на градежниот реон на град Тетово, во делот во кој е предвидено проширување на градежниот реон „Север II“ во местото „Ко — Порој“ викано „Табачница“, донесена од Собранието на општина Тетово на 3 февруари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Тетово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 152/84 од 5 септември 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласност на делот од оспорената Одлука со член 11 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79).

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената Одлука се определува градежниот земјиште кое влегува во градежниот реон на град Тетово, определени се границите на градежниот реон и дадени се катастарски податоци за парцелите кои стануваат градежно земјиште. Судот исто така утврди дека пред донесувањето на оспорената Одлука не е донесен план за реализација за еден од градежните реони тн. „Север II“.

Опоред член 11 од Законот за градежно земјиште, како градежно земјиште може да се определи само земјиште за кое е донесен план за реализација и под услови изградбата на тоа земјиште во целина или во поголем дел да се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на одлуката.

Од означената законска одредба произлегува дека одредено земјиште може да биде прогласено за градежно земјиште ако претходно е донесен план за реализација и ако е дадена реална оценка дека изградбата на опфатеното земјиште во целина или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на одлуката.

Со оглед на тоа што за означениот градежен реон пред донесувањето на оспорената Одлука не е донесен план за реализација, Судот утврди дека тој дел од одлуката не е во согласност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 152/84

7 ноември 1984 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## 19.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 43 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 15 ноември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 112 став 2 и член 122 став 2 точка 3 од Правилникот за работни односи на работниците, донесен од Советот на Работната заедница на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија на седницата одржана на 27 септември

1978 година, во делот во кој е предвидено престанување на работниот однос на работникот.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 112 став 2 и член 122 став 2 точка 3 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што со нив е предвиден престанок на работен однос на работник против неговата волја. Според мислењето на предлагачот, престанок на работен однос на работникот противно на неговата волја може да се пропише само со закон, а не и со самоуправен општ акт.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со член 112 став 1 од оспорениот Правилник е предвидена обврска работникот чии права и должности мируваат да се врати на работа по истекот на времето за кое е избран на функција, извршување на воена обврска и специјализација, додека со став 2 е предвидено престанок на работниот однос на работник кој во рок од 30 дена по мирувањето на работниот однос не се врати на работа.

Со член 209 став 6 од Уставот на СР Македонија е предвидена можност за престанување работата на работникот против неговата волја, но само под услови и на начин утврдени со закон. Според член 98 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83), на работникот му престанува работниот однос во случаите утврдени со Законот за здружениот труд. Со член 211 од Законот за здружениот труд се предвидени случаите на престанок на работниот однос на работникот, но во нив не е предвиден и случајот на престанок на работниот однос на работникот кој во определен рок од мирувањето на неговиот работен однос не се јави на работа, ниту пак е дадена можност со самоуправен општ акт работниците да предвидат таков случај. Најпосле, со член 191 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците што поради заминавање на отслужување односно дослужување на воениот рок не ја прекинат работата во основната организација односно во работната заедница имаат право, во рок од 30 дена по отслужувањето односно дослужувањето на воениот рок, да се вратат на работа во истата основна организација односно работна заедница на работите односно работните задачи што порано ги вршеле или на други работи односно работни задачи што одговараат на нивната стручна подготовка односно работна способност стекната со работа. Право да се врати на работа во истата основна организација или работна заедница под условите и на начинот утврдени со самоуправниот општ акт или со законот, има и работникот кого основната организација или работната заедница го упатила на работа во странство, односно кој е упатен во странство во рамките на меѓународната техничка или просветно-културна соработка, ако пред заминавањето не го прекинал работниот однос; како и работникот што е упатен на стручно усовршување или образование со согласност од неговата основна организација односно работна заедница. За време на отсуствување од работата во овие случаи, мируваат правата и обврските што се стекнуваат од работа и по основ на работа во основната организација односно работната заедница, освен правата и обврските за кои со закон е определено поинаку.

Според мислењето на Судот работниците во основната организација на здружен труд односно во работна заедница не можат со самоуправен општ акт да предвидат случаи на престанок на работниот однос на работникот противно на неговата волја. Со таквиот акт треба да се утврдат условите и начинот на остварувањето на правото на работникот да се врати во основната организација на здружениот

труд односно во работната заедница по мирувањето на неговиот работен однос, меѓу кои спаѓа и рокот за остварувањето на тоа право. Доколку по истекот на тој рок работникот не се јави на работа, врз основа на самоуправниот општ акт органот определен со тој акт, ќе го констатира тоа на соодветен начин. Смыслата на таквата одлука, според мислењата на Судот, може да биде дека престанува обврската на основната организација, односно на работната заедница, работникот да го прими на работа. Ако работникот смета дека со таква одлука му е повредено правото во согласност со одредбите од Законот за здружениот труд, тој, има право истата да ја оспорува пред надлежниот орган на организацијата, како и да бара судска заштита.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 112 став 2 од Правилникот, во означениот негов дел, не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

5. Судот, потоа, на расправата утврди дека со член 122 од оспорениот Правилник се предвидени случаите на самоволно престанување на работниот однос, меѓу кои во став 2 точка 3 и случајот ако работникот неоправдано отсуствува повеќе од 5 работни дена.

Со член 197 став 2 и 3 од Законот за здружениот труд е предвидено дека мерката престанување на работниот однос се изрекува поради потешка повреда на работната обврска сторена со неоправдано изостанување од работа најмалку пет работни дена едноподоку и дека со самоуправен општ акт, во согласност со Законот, се утврдува бројот на работните денови на неоправданото изостанување од работа поради кое на работникот му се изрекува мерката престанување на работниот однос.

Со оглед на тоа што со член 122 став 2 точка 3 од оспорениот Правилник престанокот на работниот однос на работникот е уреден на поинаков начин од оној предвиден во член 197 став 2 и 3 од Законот за здружениот труд, Судот утврди дека и оваа одредба од оспорениот Правилник е во спротивност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 122/84  
15 ноември 1984 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## 20.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 9 од Правилникот за користење на средствата за заедничка потрошувачка наменети за станбена изградба на работниците во Управата за приходи во Охрид, донесен со референдум на 25 февруари 1984 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општина Охрид“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 9 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот член не е во согласност со Уставот и Законот затоа што по предвидените основи не се утврдени мерила за утвр-

дување редот на првенството за добивање на стан, односно станбен кредит, а со точката 3 од оспорениот член е повредено начелото на рамноправност на работниците затоа што приоритет им се дава на работниците со подолго работно искуство во Управата за приходи.

4. Судот на седницата утврди дека во член 9 од оспорениот Правилник е предвиден приоритет за добивање на кредити од средствата за заедничка потрошувачка неменети за станбена изградба да имаат работници со послаба материјална положба кои не го имаат решено станбеното прашање, работници кои живеат во лоши станбени услови (мал, нехигиенски стан, повеќеделно семејство) и работници со подолго работно искуство во управата за приходи.

Согласно член 4 став 1 од Законот за станбените односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во организацијата на здружениот труд со референдум ги утврдуваат начинот, условите, редот на првенството за добивање на станбени кредити и станови на користење. Според тоа, самоуправно право е на работниците во организацијата на здружениот труд во огласност со Уставот и законот, да определат такви основи и мерила за утврдување редот на првенството за добивање на станови и станбени кредити, со кои ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност.

Со оглед на тоа, Судот смета дека работниците во организацијата на здружениот труд се должни со самоуправниот општ акт, да утврдат објективизирани основи и мерила за утврдување редот на првенството при добивање на станови и станбени кредити.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се утврдени објективизирани основи и мерила туку се наброени само некои од основите за добивање на станбен кредит, Судот утврди дека не може на објективен начин да се утврди редот на првенството при добивање на станбени кредити, поради што оспорениот член не е во согласност со означената одредба од Законот за станбени односи и е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

5. Исто така, Судот утврди дека како основ за утврдување на редот на првенството за добивање на станбени кредити е предвидено и подолгото работно искуство во Управата за приходи.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства работникот создава доход кој има општествен карактер. Дел од создадениот доход односно дел од чистиот доход, работниците во основните организации издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка, кој покрај другото го користат и за обезбедување на станови на работниците. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации.

Согласно начелото на еднаквост утврдено во одделот II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената положба и улога на човекот ја очигнуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот.

Со оглед на тоа, Судот смета дека распределба на станбени кредити како основ за предвидувањето на работниот стаж стекнат во организацијата претставува неоправдано привилегирање на тие работници кои работниот стаж го стекнале во организацијата. Ова затоа што организацијата, предвидувајќи го работниот стаж како основ за распределба на станбени кредити, поаѓа од работниот стаж како елемент и израз на личниот придонес на работникот што со својот труд го дал во зголемувањето на материјалната основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено имајќи го предвид општествениот

карактер на доходот, Судот утврди дека предвидувањето на работниот стаж само во Управата за приходи создава нееднаквост меѓу работниците во распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 240/84

12 декември 1984 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## 21.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА член 27 точка IX и X од Правилникот за основите и мерилата за решавање на станбените потреби, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд Живинарска фарма „Белимбегово“ во село Белимбегово, Општина „Гази Баба“ во Скопје, во состав на Работната организација Земјоделско-индустријски комбинат „Скопско Поле“ во Скопје со референдум одржан на 20 април 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Живинарска фарма „Белимбегово“ на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправувањето на Град Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 27 точка IX и X од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби се противуставни и незаконити затоа што со нив сопственото учество на работниците, односно средствата што друга организација на здружениот труд во која работи брачниот другар на работникот ги здружува со ООЗТ Живинарска фарма „Белимбегово“ за добивање на користење стан, како основ за утврдување редот на првенството за учество на работникот во распределбата на станови, е вреднувано во зависност од процентот на учеството во однос на вредноста на станот, а не од материјалните можности на работникот и од неговите социјално-економски околности, со што се повредува уставното начело на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник содржи основи и мерила за утврдување редот на првенството за распределба на станови. Еден од тие основи е и основот здружување на средствата со подосновите: а) лично учество на работникот (точка IX) и б) здружување на средствата со организацијата на здружениот труд во која е вработен брачниот другар на работникот (точка X). Вреднувањето на овој основ е извршено во зависност од големината на личното учество на работникот односно од средствата на организацијата на здружениот труд во која е вработен брачниот другар на работникот, изразено во проценти во однос на вредноста на станот, така што колку е поголемо ова учество, толку е поголем и бројот на бодовите по овој основ.

Според мислењето на Судот, основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во своите самоуправни општи акти за распределба на станови, согласно член 102 став 3 од Уставот на СР Македонија, можат да предвидат и учество на работниците со сопствени средства односно со здружување на сопствени со општествени средства за решавање на нивниот станбен проблем,

како основ за распределба на станови. Меѓутоа, вреднувањето на овој основ треба да биде извршено, пред се, во зависност од материјалните и социјално-економските можности на секој работник. Оние работници пак, кои според нивните материјални можности не се во состојба да ангажираат сопствени средства за добивање на користење стан во општествена сопственост, може да учествуваат во распределбата на станови без обврска за ангажирање на сопствени средства. Вреднувањето на овој основ пред се, во зависност од големината на учеството на лични средства на работникот, односно на средствата од ОЗТ во која работи неговиот брачен другар ги привилегира оние работници кои се со подобра економска положба, па поради тоа можат да понудат поголемо учество и со повеќе бодови по овој основ да остварат поповолно место на ранг листата. На тој начин, таквите работници се наоѓаат во поповолна положба во однос на оние кои се со послаба економска положба па не можат да обезбедат поголемо сопствено учество.

Со оглед на тоа што во член 27 точка IX и X од оспорениот Правилник вреднувањето на подосновите лично учество на работникот и здружување на средства со организацијата на здружениот труд во која е вработен брачниот другар на работникот на основот здружување на средства е извршено во зависност од големината на личното учество на работникот, односно од здружените средства на организацијата на здружениот труд во која е вработен неговиот брачен другар, изразено во проценти во однос на вкупната вредност на станот а не во зависност од материјалните и социјално-економските можности на секој работник, Судот утврди дека оваа одредба од

Правилникот во означените нејзини делови, не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела и член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/84

20 декември 1984 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за групно помилување по повод Новата 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/84) се поткраднала грешка, поради што се дава

#### ИСПРАВКА

на Одлуката за групно помилување по повод  
Новата 1985 година

Во делот II став 1, точка 61. Мумин Сали Идриз, наместо: „од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци“, треба да стои: „од 18 (осумнаесет) години на 16 (шеснаесет) години и 6 (шест) месеци“.

Од Претседателството на СРМ, бр. 13-47/1 од 18 јануари 1985 година, Скопје

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БЕРОВО

#### 27.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 14, став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Берово, Собранието на Заедницата за вработување, на седницата одржана на 19. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

##### Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општина Берово за 1985 година се утврдува на 0,75%.

##### Член 2

Придонесот за вработување го уплатуваат работниците и работодавците, членови на Заедницата за вработување — Берово.

##### Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) и

— за работодавецот — основицата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основицата што ја утврдува Републичката заедница за вработување.

##### Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветни одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот на наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

##### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

##### Член 6

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Берово“.

Бр. 02-390/1

19 декември 1984 година

Берово

Претседател,  
Данка Мушкарска, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР**

28.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар со рамноправно учество на Соборот на делегати — корисници на услуги работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 20. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА**

**Член 1**

I. Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1984 година се утврдува во висина 7,60% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржи:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4,00% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита на задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3,60%.

II. Придонесот од здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,30%.

Основицата за пресметување на придонесот во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести претставува:

- кај обврзници кои формираат доход, остварениот доход;
- кај обврзници кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќаат придонеси за здравственото осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 1% на наплатениот надоместок.

**Член 2**

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

**Член 3**

Придонесот за здравственото осигурување на привремено невработените лица, СИЗ за вработување го плаќаат по стапка од 7,60%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува просечниот износ на паричен надоместок на привремено невработените лица.

**Член 4**

Придонесот за здравствено осигурување на корисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на иста стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

**Член 5**

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, Статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

**Член 6**

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 02 — 380/1 од 19. XII. 1984 година.

**Член 7**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02—529

20 декември 1984 година

Демир Хисар

Претседател,  
Борис Сивевски, с. р.

29.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, на седницата одржана на 20. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА**

**Член 1**

Придонесите на здравствена заштита на земјоделците во општината Демир Хисар за 1985 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:
  - а) по стапка од 12% на катастарски приход;
  2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:
    - а) по 800,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;
    - б) по 2.600,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

**Член 2**

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. задолжителни видови — 75%.
2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците — 25%.

**Член 3**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02—380/2 од 19. XII. 1983 година.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02—529

20 декември 1984 година

Демир Хисар

Претседател,  
Борис Сивевски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА  
ПАЛАНКА**

30.

Врз основа на член 36 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуправна заедница на културата, на седницата одржана на 18. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА  
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА —  
КРИВА ПАЛАНКА ЗА 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и од работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница на културата.

## Член 2

Во 1985 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,86% — придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,70% — придонес од личен доход од работен однос;
3. 0,01% — придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1% — придонес од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност;
5. 1% — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.

## Член 3

Од утврдените стапки на придонеси во член 2, точка 1 и 2 на оваа одлука Општинската СИЗ на културата издвојува:

- 0,713% од доходот на основните организации на здружен труд и
- 0,50% од личен доход од работен однос, за изградба на новиот спомен дом на културата во Крива Паланка.

## Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Работните организации од основното и средното насочено образование во општината придонесите со утврдените стапки во член 2 на оваа одлука ќе ги наплатуваат 50%, а РО за општествена заштита на децата 70%.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Број 08-117  
18 декември 1984 година  
Крива Паланка

Претседател,  
**Коста Цветановски, с. р**

**ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ —  
КРИВА ПАЛАНКА**

31.

Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и научни дејности — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24-XII-1984 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование во 1985 година се утврдуваат и тоа:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство             | 5,00%; |
| 2. придонес од личен доход од земјоделска дејност                                    | 1,00%; |
| 3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност | 6,00%  |

## Член 2

По исклучок од член 1 точка 1 на оваа одлука работните организации од основното воспитание и образование во општината се ослободуваат од плаќање на придонесот од личен доход, РО од насоченото образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 2,5%, а РО од предучилишното воспитание и образование по стапка од 3,50%.

## Член 3

Одлуката е полноважна од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1-I-1985 година.

Број 08-199  
24 декември 1984 година  
Крива Паланка

Претседател,  
**Милка Младеновска, с. р.**  
**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА  
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА**

32.

Врз основа на член 55 став 5 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 255 од Статутот на општината Крива Паланка, Собранието на општината Крива Паланка на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот, собор, одржани на 26. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1985 ГОДИНА  
— КРИВА ПАЛАНКА**

## Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, што ќе се пресметуваат и наплатуваат од личните доходи на вработените од стопанството, нестопанството и личен доход од земјоделска дејност да изнесува како што е предвидено со оваа одлука.

## Член 2

Во 1985 година стапките на придонесите што ќе се плаќаат изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од стопанство и нестопанство, по стапка од 1,40‰;
2. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15‰;
4. придонес од личен доход од професионална дејност — 1‰.

## Член 3

Работните организации од основното и средното насочено образование, придонесите утврдени во член 2 точка 1 од оваа одлука ќе ги плаќаат во износ од 50‰, а предучилишното воспитание во износ од 70‰.

Работната организација Килимарницата „Вера Јоциќ“ нема да ги уплатува придонесите утврдени со оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година до 31-XII-1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 02-4128/1

26 декември 1984 година

Крива Паланка

Претседател

на Собранието на општината,  
**Владимир Груевски, с. р.**

Претседател

на Соборот на месните заедници,  
**Предраг Велиновски, с. р.**

Претседател

на Соборот на здружениот труд,  
**Радица Тодоровска, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,  
**Александар Анастасовски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА**

33.

Врз основа на членот 21 став 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка на седницата одржана на 14. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства на ОСИЗ на физичката култура и за здружување средства во РСИЗ на физичката култура.

## Член 2

Во 1985 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,24‰ — Придонес од доходот на основните организации на здружен труд;

2. 0,25‰ — Придонес од личен доход од работен однос;

3. 0,015‰ — Придонес од личен доход од земјоделската дејност;

4. 1‰ — Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;

5. 1‰ — Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.

## Член 3

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука ОСИЗ на физичката култура — Крива Паланка здружува средства во РСИЗ на физичката култура со издвојување на:

1. 0,04‰ од доходот на основните организации на здружен труд и

2. 0,05‰ од личен доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Кр. Паланка ги здружува во РСИЗ на физичката култура — Скопје и месечниот износ ќе се утврди со посебен договор.

## Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на здружениите средства ќе ги врши службата на општественото книговодство.

## Член 5

Работните организации од основното и средното насочено образование придонесот утврден во член 2 од оваа одлука ќе го наплатуваат 50‰, а РО за општествена заштита на децата 70‰.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 08—88

14 декември 1984 година

Крива Паланка

Претседател,

**Тодор Станковски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП**

34.

Врз основа на член 196 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) и член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование, Собранието на Општинската СИЗ за воспитание и образование, на седницата одржана на 25. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Стапките на придонесите од личните доходи за финансирање на дејностите на основното воспитание и образование на општината Прилеп за 1985 година изнесуваат:

— 6‰ од бруто личниот доход од стопанство и нестопанство;

2‰ од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност;

— 6‰ од личниот доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност.



## Член 2

Придонесите од членот 1 се зголемуваат уште за 1% за одредена намена — за изградба на потребен училищен простор.

## Член 3

Средствата кои ќе се остваруваат во висина на покачувањето на стапките на придонесите од 1% ќе се уплаќаат на жиро-сметка број 41100-780-203 при СОК — Филијала Прилеп.

## Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

## Член 5

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 08-347 од 20. IX. 1984 година.

Број 08-514  
28 декември 1984 година  
Прилеп

Претседател,

Љубен Шукурски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА**

35.

Врз основа на член 146, 147 и член 205 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и соборот на делегатите — даватели на услуги — одржана на 27. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и правата од здравственото осигурување за лицата вработени кај приватните работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основници.

## Член 2

Основници за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставуваат договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници	10.620,00 динари;
— за полуквалификувани работници	10.900,00 динари;
— за квалификувани работници	11.500,00 динари;
— за лица со завршено средно образование	12.200,00 динари;
— за високо квалификувани работници	13.500,00 динари;
— за домашни помошнички	10.620,00 динари.

## Член 3

Доколку основницата од претходниот член е помала од загарантираниот личен доход во републиката за 1985 година во тој случај како основница ќе се смета гарантираниот личен доход во републиката.

## Член 4

Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат по основите утврдени во член 2 од оваа одлука, ќе се пресметуваат месечно назазад, сметајќи од денот на осигурувањето по 1/30-тина.

## Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци („Службен весник на СРМ“ бр. 11/84 година).

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-1073/1  
27 декември 1984 година  
Струмица

Претседател,

Туше Гошев, с. р.

36.

Врз основа на член 27, 28 и член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 27. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

## Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ се пресметуваат и одредуваат и тоа:

1. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) во износ од 205,00 динари;
2. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 205,00 динари;
3. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 205,00 динари;
4. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет на СРМ, во износ од 455,00 динари;
5. посебниот придонес за членовите на потесното семејство кои живеат на подрачјето на СР Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се утврдува во постојан месечен износ од 330,00 динари по член на семејството;
6. за лицата кои организацијата на здружен труд пред засновување на работниот однос со нив ги упати како свои стипендисти на практична ра-

бота во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 750,00 динари;

7. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 750,00 динари;

8. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање на практика, ако за тоа време примаат стипендија во износ од 570,00 динари;

9. за лицата — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 570,00 динари;

10. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 750,00 динари;

11. за членовите на семејствата на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување, во износ од 750,00 динари;

#### Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести во износ од 150,00 динари, и тоа:

1. за учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практична работа во врска со наставата;

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;

3. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита;

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. за лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организира или ги упатува Заедницата за вработување;

#### Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, се пресметуваат и плаќаат месечно на назад.

До колку придонесите се уплатуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по Законот за здравствена заштита, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/84 година.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 02-1074/1  
27 декември 1984 година  
Струмица

Претседател,  
Туше Гошев, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

### 37.

Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА

#### I

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците се утврдува во висина од 7,7% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,30%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува заедницата од 4,40%.

#### II

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита од член 24 точка 3, 5, 7 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во него лични примања, стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување се утврдува во висина од 12,8% од него основницата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита — 5,8% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата — 7,0%.

#### III

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распределување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорени обврски, освен данокот на доход.

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од номенклатурата за распределување на стапките и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

#### IV

Посебните придонеси за користење на здравствена заштита за работници испратени во странство од страна на ОЗТ (деташирани работници) се плаќа по стапка од 20% од утврдената основница.

#### V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. I. 1985 година.

Бр. 0221-396  
26 декември 1984 година  
Титов Велес

Претседател,  
Вера Иванова, с. р.

38.

Врз основа на член 160 и 261 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 26. декември 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ**  
**ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-**  
**ЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИ-**  
**ТОВ ВЕЛЕС ЗА 1985 ГОДИНА**

I

Придонесот за здравствена заштита на земјоделците осигуреници за 1985 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 7% од катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 4,0%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува заедницата — 3,0%.

2. На осигуреници-земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 120,00 динари;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата — 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 0221-396

26 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,  
**Вера Иванова, с. р.**

39.

Врз основа на член 160 и 263 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-**  
**ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ**  
**МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ**  
**НА ОСИГУРЕНИЦИ**

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1984 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 1.000,00 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружен труд, училиштето или кај приватен работодавец во износ од 200,00 динари;

3. лицата на школување стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале вработувањето а за тоа време примаат стипендија, во износ од 500,00 динари.

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги уплати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 500,00 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински акции а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигуреници во сите случаи на инвалидност, во износ од 200,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции и ако истите работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 200,00 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 200,00 динари;

8. лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршување на задачите на територијалната и цивилната одбрана, во износ од 200,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 500,00 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата, а на кои не им е обезбедено здравствена заштита кај странскиот носител на здравствената заштита се плаќа придонес, во постојан износ од 200,00 динари по член;

11. на лицата корисници на инвалидна спонред прописите за пензиското и инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалидна, во износ од 200,00 динари;

12. иселениците повратници во колку се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ 500,00 динари;

13. брачните другари односно родители осигурени според член 29 од Законот за здравствена заштита, во износ од 500,00 динари;

14. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА ако пред тоа ги исполни потребните услови, во износ од 500,00 динари;

15. членовите на семејството на осигуреникот кои се наоѓаат на извршување казна затвор ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на извршувањето на казна, во износ 500,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест во износ од 100,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за време траењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата што се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација а се упатени од СИЗ за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната служба.

## Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат во следната структура:

- за задолжителните видови здравствена заштита 50%;
- за останатите права над задолжителните видови 45%;
- за несреќа на работа и професионално заболување 5%.

Придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат:

- за задолжителни видови здравствена заштита 53%;
- за останатите права над задолжителните видови 47%.

## Член 4

Придонесите за децата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад со исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/3 од определениот месечен износ на придонесот.

## Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката 0221-395 од 22. 12. 1984 година.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-396

26 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,  
Вера Иванова, с. р.

40.

Врз основа на член 160 и 259 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравствена заштита за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

## Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на права за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници 11.000,00 динари;
- за полуквалификувани работници 12.000,00 динари;
- за квалификувани работници 13.000,00 динари;
- за висококвалификувани работници 14.000,00 динари;
- за домашни помошнички 11.000,00 динари.

## Член 3

За учениците во стопанството, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд или кај приватен работодавец, основницата претставува наградата што ја прима. Оваа основица не може да биде помала од:

- за ученици од прва година 1500,00 динари;
- за ученици од втора година 2000,00 динари;
- за ученици од трета година 3000,00 динари;
- за ученици од четврта година 4000,00 динари.

## Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 0221-395 од 22. 12. 1983 година.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-396  
26 декември 1984 година  
Титов Велес

Претседател,  
Вера Иванова, с. р.

41.

Врз основа на член 80 и 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС**

## Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување, за време на патување и престој во друго место кој им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на товар на средствата на фондот на Заедницата, а во случаите кога корисникот здравствена заштита користи на начин пропишан со општите акти на Заедницата.

## Надоместок на превозните трошоци

## Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на работничкото осигурување на случаите предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците на здравствена заштита кога поради итноост на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став е извршен без претходен налог на лекарот или здравствената организација, оправданоста на превозот и на превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија на Заедницата.

#### Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува, по правило, според најкусата релација, и тоа по основната тарифа од редовни превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се подразбира:

1. во случај на патување со железница на релација до 150 км во еден правец — II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км во еден правец — II класа од брзиот воз;

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на превоз со II класа на пловните возила;

— кога превозот се врши со автобус припаѓа право на полна цена на чинењето на превозот.

Кога патувањето се врши согласно став 2 алинеја 1 од овој член, а во железничкиот сообраќај постои повластено патување, ќе се исплатува повратна карта, односно К-15.

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, корисникот на здравствена заштита има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

#### Член 4

Ако корисникот на здравствена заштита, врз основа на посебни прописи, има право на бесплатно возење или користење на превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместокот на трошоци за превоз.

Одредбата од претходниот став не се однесува на случаите кога корисникот на здравствена заштита има право на повластување само на определен број патувања во текот на годината.

#### Член 5

На корисникот на здравствена заштита кога користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти на начинот на користењето на здравствената заштита, не му припаѓа надоместок на патни трошоци.

#### Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради специјалистички прегледи важи, по правило, само за едно патување.

Доколку лекарот специјалист кај кого корисникот на здравствена заштита е упатен на специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога корисникот на здравствена заштита, во смисла на претходниот став, е упатен односно преземен на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

**Висина на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место**

#### Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на корисниците на здравствена заштита им припаѓа како што следува:

1) на подрачјето на сопствената општина — во износ од 200,00 динари;

2) на подрачјето на СР Македонија вон општината — во износ од 400,00 динари;

3) на подрачјето на земјата вон СР Македонија — во износ од 800,00 динари.

#### Член 8

Покрај надоместокот од претходниот член на корисниците на здравствена заштита им припаѓа и надоместокот на трошоците за преноќевање во фактички износ, врз основа на посебна приложена сметка, но не повеќе од 1.000,00 динари.

#### Член 9

Утврдените износи од член 7 на оваа одлука се исплатуваат за патување кое траело над 12 часа.

За патувања кои траат помалку од 12 часа, без оглед дали се исполнети условите за половина дневница, на корисниците на здравствена заштита им се исплатува на име надоместок фиксен износ во висина од 50% од износите утврдени во член 7 на оваа одлука, со исклучок за патување на сопствената општина кога припаѓа право на поповолна дневница, доколку патувањето трае подолго од 8 до 12 часа.

#### Член 10

За корисниците на здравствена заштита — деца до навршени 7 години на животот, надоместоките за исхрана и сместување од член 7 и 9 од оваа одлука изнесуваат 50%.

#### Член 11

Барањето на надоместокот на трошоци на превоз и надоместок за исхрана и сместување стапува првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

#### Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за патни и дневни трошоци на Заедницата, бр. 0221-136/11 од 12. IV. 1984 година.

#### Член 13

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-396/11

26 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,  
Иванова Вера, с. р.

#### 42.

Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците кои служат за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за остварување на правата од здравствената заштита за работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд

со средствата на трудот во сопственост на граѓаните и за работните луѓе кои со личен труд, самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност.

#### Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на работните луѓе кои вршат самостојна или професионална дејност се утврдува месечната основица од која се плаќа данок од личен доход (даночна основица), утврдена со решение на надлежниот општински орган на управата за полно работно време од 42 часа неделно.

Основицата за остварување на правата од здравствената заштита од став еден на овој член не може да биде помала од загарантираниот личен доход во републиката.

#### Член 3

Додека општинскиот орган на управата не ја утврди даночната основица за тековната година осигуреникот плаќа аконтација на придонесот за здравствената заштита врз основа на утврдената даночна основица која служи за плаќање аконтација на данокот од личен доход на општествено-политичките заедници.

#### Член 4

За осигуреници кои вршат самостојна и професионална дејност а кои плаќаат данок на личен доход од паушални основици како основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од здравствената заштита се утврдува паушалната даночна основица, но не помалку од загарантираниот личен доход во републиката.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 0221-396

26 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Иванова Вера, с. р.

43.

Врз основа на член 85 и 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на ден 26. XII. 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребни трошоци и посмртна помош во случај на смрт на корисникот на здравствена заштита пр. Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес.

#### Член 2

Висината на надоместокот за погребни трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на корисник до седум годишна возраст — 8.000,00 динари;
2. во случај на смрт на корисник од седум до четиринаесетгодишна возраст — 10.000,00 динари;
3. во случај на смрт на корисник над четиринаесет годишна возраст — 15.000,00 динари.

#### Член 3

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство за време на привремениот престој во странство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се зголемува за 100%

Надоместокот на трошоците за пренесување на посмртните останки на починатиот корисник на здравствена заштита, кој претходно е упатен на лекување во здравствената организација надвор од подрачјето на Заедницата, се определува и исплатува во висина од стварно направените трошоци за пренос во јавниот сообраќај по најниската тарифна стапка за превоз.

#### Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот на здравствена заштита врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврда — уверение за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатско претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство

#### Член 5

На членовите на семејството на умрениот корисник (осигуреник) на здравствена заштита им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата за надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување или привремен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со инвалидска пензија што му припаѓа на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на општите акти на Заедницата.

#### Член 6

Барањето за исплата на надоместокот за погребни трошоци и посмртна помош стапува на денот на смртта на корисникот на здравствена заштита.

#### Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 0221-136 од 12. IV. 1984 година,

#### Член 8

Оваа одлука влегува во сила од 1. I 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 0221-396/12

26 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Вера Иванова, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

44.

Врз основа на член 26 точка 6 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 21 декември 1984 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 1985 ГОДИНА**

#### I

Обврзниците од ОЗТ од основното и средното насочено образование и социјалната заштита се ослободуваат 50% од придонес по Одлуката од 1984

година за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средства во Заедницата или во 1985 година ќе плаќаат придонес во висина од 1% на бруто лични доходи.

## II

Обврзниците од ОЗТ на здружениот труд од општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности се ослободуваат 30% од придонес по Одлуката од 1984 година за утврдување на пресметковна стапка за здружување на средства во Заедницата, или во 1985 година ќе плаќаат придонес во висина од 1,40% на бруто лични доходи.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр 05-171/9

21 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Киро Арсовски, с. р.

## 45.

Врз основа на член 26 точка 5 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 21 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1985 ГОДИНА**

## I

Пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1985 година се утврдува на бруто личен доход од работен однос во:

1. стопанство и нестопанство — 2,00%;
2. самостојно вршење на стопанска дејност — 0,45%;
3. земјоделска дејност — 0,20%;
4. самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,45%

## II

Средствата од пресметковната стапка за општествена заштита на децата ќе се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата, и тоа на основа утврдените облици, мерилата, обемот и критериумите, со Програмата за развој на детската заштита и со финансискиот план за 1985 година.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Титов Велес“ и во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 05-171/8

21 декември 1984 година

Титов Велес

Претседател,

Киро Арсовски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП

## 46.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84) и член 70 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Штип, Собранието на СИЗ на културата — Штип, на седницата одржана на 26 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување приходи на Општинската самоуправни интересна заедница на културата во 1985 година.

## Член 2

Приходите на ОСИЗ на културата — Штип ќе се остваруваат преку следните извори на приходи и по следните стапки:

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатурата од 1—11) по стапка — 0,60%;
2. придонес од бруто личен доход од работен однос — 2,00%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од — 0,20%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности — 3%;
5. придонес од личен доход од нестопанска дејност — 3%.

## Член 3

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита ќе плаќаат придонеси од даноци од личен доход во висина од 50% од утврдената стапка во членот 2 точка 2 на оваа одлука, односно 1%.

## Член 4

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичката дејност — во висина од 70% ќе плаќаат и тоа за:  
— Општинската СИЗ на културата — Штип, по стапка од 1,40%.

## Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-335

26 декември 1984 година

Штип

Претседател,

Нашков Ристо, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

## 47.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 27. XII. 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОДИ УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА**

## I

Стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесите од личен доход на граѓаните се утврдуваат:



1. 0,15% — од доходот на работните организации на здружен труд;
2. 0,90% — од бруто личен доход од работен однос во нестопанството;
3. 2% — од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
4. 2% — од личен доход од самостојно вршење од други самостојни дејности;
5. 2% — од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Број 35/6

27 декември 1984 година

Штип

Претседател,

Љупчо Ѓорѓиев, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

## 48.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата и член 54 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 26. XII. 1984 година донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

## Член 1

Стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат во висина и тоа:

- 1,70% — од бруто личен доход на работните луѓе во нестопанството и
- 2,15% — од бруто личен доход на работните луѓе во стопанството.

## Член 2

Придонес од бруто личниот доход за општествена заштита на децата во износ од 0,85% уплатуваат:

1. Детската установа „Вера Циривири Трена“ — Штип;
2. Детската установа „Астибо“ — Штип;
3. РО за основно воспитување и образование „Јосип Броз Тито“ — Штип;
4. Пионерскиот дом „Вита Поп Јорданова“ — Штип.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 10—1507/6

26 декември 1984 година

Ш т и п

Претседател,

Љубе Николов, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

## 49.

Врз основа на член 33 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на физичката култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје

## Член 2

Во 1985 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси

1. придонеси од доходот на ОЗТ по стапка од 0,12% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Тетово од 0,09% и за Републичката заедница на физичката култура — Скопје од 0,03%);

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,15% (во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,10% и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05%),

3. организациите на здружен труд од областа на образованието и здравствената заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,075% (во кое е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,05% и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,025%)

Се овластува Службата на општественото книговодство при Собранието на општината Тетово рас пределбата да ја врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки.

4. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност — 0,10%.

## Член 3

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 0801-536

25 декември 1984 година

Тетово

Претседател,

Шаќир Абази, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

50.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово, на седницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот од основните организации на здружен труд и од личен доход од работен однос, заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово.

2. Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово се утврдуваат во висина од:

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанство, со стапка од 0,38%;

— придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, со стапка од 0,50%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, со стапка од 0,30%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, со стапка од 2%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со стапка од 2%;

3. Со донесувањето на Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита престанува да важи Одлуката објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 година.

Бр 08-107/1

24 декември 1984 година  
Тетово

Претседател,  
Јованка Давидовска, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

51.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Општинската заедница, на седницата одржана на 25 декември 1984 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА 1985 ГОДИНА

I

Пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1985 година се утврдува на бруто личните доходи и тоа:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанска и нестопанска дејност — 1,50%;

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,10%;

3. придонес од личен доход на лица кои вршат самостојна дејност — 0,30%.

II

За организациите на здружен труд од:

— основното и средното насочено образование и од социјалната заштита пресметковната стапка во висина од 50% од општата стапка се утврдува на 0,75%;

— високото и вишото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности, пресметковната стапка во висина од 70% од општата стапка се утврдува на 1,05%.

III

Средствата од пресметковната стапка за општествена заштита на децата се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата, и тоа врз основа на утврдените облици, обемот, мерилата и критериумите со програма за развој на општествената заштита на децата и со финансискиот план за развој на општествената заштита на децата за 1985 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0801-1070

25 декември 1984 година  
Тетово

Претседател,  
Исмани Шабан, с. р.

## ИСПРАВКА

Во текстот на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/85), во член 5 став 2 ред први по зборот „на“ место зборот „издржување“ треба да стои зборот „извршување“.

Во член 29 став 2 ред први по зборот „овие“ се брише зборот „деца“ и се заменува со зборот „лица“.

Член 46 се менува и гласи:

„Член 46

За дете кое наполно и трајно или за подолго од 1 година ќе остане неспособно за работа, висината на додаток на деца во зависност од цензусната група изнесува:

— за дете до навршени 15 години од животот, како за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште;

— за дете над 15 години живот, како за дете во средно училиште и

— за дете на кое му е признато право на професионална рехабилитација му припаѓа право на додаток на деца сè до нејзино успешно завршување, во зависност од цензусната група и изнесува како за дете во средно училиште“.

Од Републичката заедница  
за општествена заштита на  
децата — Скопје

## Огласен дсг

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка по предлог на ГРО „Младост“ од Кочани против Стопанска банка Здружена банка — Скопје за амортизација на чек — пресметковен чек бр. 4653988, издаден на 14. III. 1984 година, на износ од 133.836,00 динари, од страна на Стопанска банка Здружена банка — Скопје во полза на ГРО „Младост“ од Кочани, а заради намалување на обврски по основ на испорачаната стока.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа овој чек односно кој знае нешто за истиот или за пречки за водење на постапката за амортизација да го извести судот писмено или лично да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку не се јави никој во предвидениот рок, постапката за амортизација на чекот ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, P. бр. 143/84. (14)

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Миливојевиќ Ранко од Скопје против тужената Миловановиќ Сана, сега со непозната адреса.

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно престојувалиштето на тужената е непознато, на истата ѝ се назначува за застапник Митиќ Миладин, адв. од Скопје, кој ќе ја застапува тужената во постапката сè додека не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIX П. бр. 5081/84. (12)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е покрената постапка за амортизација на чек бр. 359831 од серија „Б“, издаден по тековна сметка бр. 40100-620-16-8017-19219-15 од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на лицето Јосифовска Верослава од Скопје, кој гласи на износ од 5.000,00 динари, а како корисник е наведена Јосифовска Верослава. Чекот е загубен во Стоковната куќа „Скопјанка“ на 31. 12. 1984 година.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа чекот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и истиот го донесе или се јави доколку знае дека постојат пречки за спроведување на постапката за амортизација. Во спротивно постапката ќе продолжи.

Од општинскиот суд Скопје I — Скопје, P. бр. 4/85. (19)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје е заведен спор за долг по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Македонија“ филијала Скопје, против тужениот Шаљанин Ибраими од с. Сингелик, Скопско, сега со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот 13.847,30 динари.

Се повикува тужениот Шаљанин Ибраим да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III П. бр. 3648/84. (18)

Во овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост на недвижност по тужбата на Митков Коце од Скопје, со стан на ул. „118“ бр. 58, против тужената Садикова Садика, со непознато место на живеење. Вредност на спорот 51.000,00 динари.

Се повикува тужената Садикова Садика да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја даде својата точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. бр. 28/85. (11)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за отказ на договор за користење на стан, по правната работа на Здружената самоуправни интересна заедница на станувањето на град Скопје од Скопје, против тужената Мевлида Исмаилова од Скопје, ул. „Пон Кенеди“ бр. 15-а II/6, нас. Топаанско Поле, сега на работа во Андерлехт — Белгија, со непозната адреса. Вредност на спорот 500,00 динари.

Се поканува тужената Мевлида Исмаилова да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе ѝ одреди привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ја застапува интересите на тужената по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X П. бр. 3965/84. (2)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Томоска Славица од с. Брвеница, против тужениот Томоски Борков Мирко од с. Јегуновце, на привремена работа во странство — САД, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Томоски Мирко да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2273/84. (1)

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена тужба за сопственост на подвижни предмети од тужителката Дамјановска Мира од Тетово, ул. „Воро Вулик“ бр. 52, против тужениот Дамјановски Петко од село Раотинце, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 245.970,00 динари.

Се повикува тужениот Дамјановски Петко од Раотинце да се јави во Општинскиот суд во Тетово по овој предмет во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да постави свој полномошник кој ќе го застапува по предметот. Во спротивно, овој суд ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и должности.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2216/84. (3)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по основ на купопродажба и одржување по тужбата на тужителите Јелица и Глигур Апостоловски, против тужените Ката Стојчева Цветаноска од Румунија, со непозната адреса, и други.

Видејќи тужената Ката Стојчева Цветаноска се наоѓа во Румунија со непозната адреса, се повикува истата или било кој друг што знае нешто за неа и за нејзината адреса да го извести судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе ѝ постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2085/84. (4)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Зенуни Фатиме од Тетово, а по предлог на предлагачот Мемеди Адем од Тетово.

Се повикува лицето Зенуни Фатиме од Тетово, како и секој друг што знае за нејзиниот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, а по истекот на овој рок ќе се докаже смртта на лицето Зенуни Фатиме од Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 962/84. (5)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на сопственост по основ на одржување по тужбата на тужителот Шахија Зејнула Реџеп од Тетово, ул. „Цетињска“ бр. 70, против тужениот Емини Осман Емин од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 68, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 10.000,00 динари.

Се повикува тужениот Емини Осман Емин од Тетово, сега со непозната живеалиште да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок судот ќе побара од Центарот за социјални работи — Тетово на тужениот да му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2187/84. (6)

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на сопственост по основ на купопродажба и одржување по тужбата на тужителот Кучлар Ајредин и др од Тетово против тужениот Јахјаи Садиков Фејзула од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 50.000,00 динари.

Се повикува тужениот Јахјаи Садиков Фејзула од Тетово, сега со непозната адреса на живеење, да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на рокот судот преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе побара на истиот да му се постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1999/84. (7)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Фазлија Фазли, порано од Тетово, по предлог на предлагачката Фазлија Зебибе од с. Режанци.

Се повикува лицето Фазлија Фазли, порано од Тетово, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или, пак, секој што знае за неговиот живот исто така да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1045/84. (8)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Зулбеари Абедин, порано од с. Церово, по предлог на предлагачот Зулбеари Осман од с. Озормиште.

Се повикува лицето Зулбеари Абедин, порано од с. Церово, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1046/84. (9)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на лицето Јанчевски Милош, порано од с. Туденце, а по предлог на предлагачот Младеновски Благоја од с. Туденце.

Се повикува лицето Јанчевски Милош, порано од с. Туденце, како и секое друго лице што знае за неговиот живот да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Јанчевски Милош, порано од с. Туденце.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1043/84. (10)

Пред овој суд се води тужба за збогатување без основ од страна на тужителот Абдурахмани Хатем од Тетово против тужениот Јовановски Борис од Тетово. Вредност на спорот 120.000 динари.

Се повикува лицето Јовановски Борис од Тетово, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 35, во рок од 30 дена да се јави во судот или да определи свој полномошник. Во спротивно, доколку не се јави во определениот рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/84.

Пред овој суд се води спор за утврдување-купување и одржување на сопственост по тужбата на тужителот Кадри Кадри од с. Требош, против тужените Салии Сулејман и др. од с. Требош.

Бидејќи тужените Шакири Ејуп Зули и Шакири Ејуп Таип од с. Требош, се со непозната адреса во Турција се повикуваат истите во рок од 30 дена да се јават во судот или во определениот рок да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи, ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2294/84. (15)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Гиновски Михајло од с. Луковица, за докажување на смртта на лицето Костовски Симе, порано од с. Луковица.

Се повикува лицето Костовски Симе од с. Луковица, како и секој друг кој знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе се докаже смртта на лицето Костовски Симе, порано од с. Луковица.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 9/85. (16)

Пред овој суд е заведена постапка за смеќавање на владение по тужбата на Селмани Исак од с. Глоги и други против тужените Елези Хусни, Елези Садри и други од с. Глоги, а Садри преку зак. застапник, неговиот татко Ашим Садри од Глоги, сега со непозната адреса во Данска.

Се повикуваат тужените Хусни и Ашим Садри, да се јават пред овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или да постават свој полномошник кој ќе ги штити нивните интереси. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните интереси во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1370/84. (17)

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 849 од 9 VIII 1984 година, на регистарска вложка бр 1-801-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација — Специјална болница за белодробна туберкулоза „Јасеново“ П.О. с. Јасеново, Титоввелешко, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Рената Љубомир Парлиќ, в.д. директор, а се запишува новиот застапник д-р Томислав Дограмаџиев, директор, со овластувања од чл. 108, 109, 110, 111, 113 и 120 ст. 1 точка 1 од Статутот на Болницата и со конкретни одлуки на Работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 849/84. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 878 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-946-13-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружување со друга ООЗТ на Медицинскиот центар „Тетово“, Н. Сол. О — Тетово, со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ за општа медицина, забоздравство и аптекарска служба „Братство-единство“, Н. Сол. О. — Тетово, поради здружување со ООЗТ за специјалистичко-болничка и диспанзерска служба „Здравје“, Н. Сол. О. — Тетово, двете во составот на работната организација Медицински центар „Тетово“, Н. Сол. О. — Тетово, во работна организација без ООЗТ во својот состав.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 878/84 (339)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 879 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-946-12-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружување со друга ООЗТ на Медицинскиот центар „Тетово“, Н. Сол. О — Тетово, со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ за Специјалистичко-болничка и диспанзерска служба „Здравје“, Н. Сол. О. — Тетово, поради здружување со ООЗТ за општа медицина, забоздравство и аптекарска служба „Братство-единство“, Н. Сол. О. — Тетово, двете во составот на работната организација Медицински центар „Тетово“, Н. Сол. О. — Тетово, во работна организација без ООЗТ во својот состав.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 879/84 (340)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 917 од 8. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-590-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Коста Рацин“, с. Брвеница — Тетовско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Новески Трајко, а се запишува новиот застапник Кочоски Стојадин, в. д. директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 917/84 (341)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 877 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-946-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. без ООЗТ Медицински центар „Тетово“, Ц. О. — Тетово, ул. „29 Ноември“ бр. 16

Основни дејности 130131 — стационарно-здравствена заштита на населението без рехабилитација.  
130120 — амбулантско-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита

Во правниот промет со трети лица, Центарот истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување е д-р Никола Савески, в. д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 877/84 (342)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр. 195 од 2. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 547, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Технички факултет — Ц. О. — Битола со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Михаил Бомбол — декан, со неограничено овластување.

Му престанува овластувањето на Драган Димитров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 195/84. (343)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 214 од 30. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 505, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Училишен центар за средно образование „Крсте П. Мисирков“ Ц. О. — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Драган А. Ангелевски — директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Трајковски Александар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 214/84 (344)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи бр. 224 од 2. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 329 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Работнички универзитет „Наум Наумовски — Борче“ — Крушево, со Ц. О., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Благоја Благодуша — претседател на привремен одбор, со неограничени овластувања.

Привремените мерки ќе траат најмногу до една година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 224/84 (345)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 203 од 11. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 150, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за унапредување на индивидуалното земјоделие — Прилеп, со Ц. О., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Вртаноски Петре, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Мавроски Кирил

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 203/84 (346)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 205 од 13. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 576-07, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ. ОУ „Манчу Матак“ — с. Кривопащани, во состав на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Вртески Спасе, индивидуален работоводен орган, директор, за време од 4 години.

Му престанува овластувањето за привремен работоводен орган на лицето Богатиноски Славко.

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. бр. 205/84 (347)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр. 176 од 21. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 67, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта — Ресен, со Ц. О., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Музафер Абдуловски, претседател на Собранието на Општинската СИЗ за патишта — Ресен, со неограничени овластувања

И престанува овластувањето на Бојанка Блатковска

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 176/84 (348)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 159 од 22. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 128, ја запиша во судскиот ре-

истар промената на фирмата на Работната организација Основно училиште „Браќа Миладиновци“ — Струга, која во иднина ќе гласи Работна организација Основно училиште „Браќа Миладиновци“, со Ц О, Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 159/84 (349)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр. 237 од 24. VIII 1984 година, на регистарска влошка бр 340, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето, овластено за застапување на РО ЦОУ „Единство“ — с Октиси, со Ц О, со следните податоци Лице овластено за застапување на ЦОУ е Ибушоски Расим, директор, со неограничени овластувања

Му престанува овластувањето на Ѓоршески Вангел.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 237/84 (350)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 978 од 31 VIII 1984 година, на регистарска влошка бр 1-161-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Гимназијата „Орце Николов“, Ц О — Скопје, со следните податоци Досегашната фирма на работната организација Гимназија „Орце Николов“, Ц О — Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи Училиште за средно образование „Орце Николов“, Ц О — Скопје, булевар „Илинден“ бб

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 978/84 (335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 899 од 31 VII 1984 година, на регистарска влошка бр 2-1310-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга ТЕРМОСКОПЈЕ, Ц О и ограничено емство — Скопје со следните податоци Се брише досегашниот застапник Мирослав Велковски — директор без ограничување, а се запишува како нов застапник Анушев Љупчо — директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 899/84 (336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 764 од 9 VII 1984 година, на регистарска влошка бр 1-343-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Училиштниот центар за средно образование „Коле Неделковски“ Ц О, Титов Велес, ул „Индустриска“ бб, со следните податоци Досегашната фирма на Работната организација Училишен центар за средно образование „Коле Неделковски“ Ц О — Титов Велес, ул „Индустриска“ бб, во иднина ќе гласи Училиште за средно образование „Коле Неделковски“ Ц О — Титов Велес ул „Индустриска“ бб

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 764/84 (337)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр 246 од 5 IX 1984 година, на регистарска влошка бр 118, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Завод за урбанизам и проектирање — Битола, со Ц О, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Стојановски Кирил — в д директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Корлевски Радомир

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 246/84 (364)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр 247 од 5 IX 1984 година, на регистарска влошка бр 501, го запиша во судскиот регистар бришењето од судскиот регистар на РО Организација за изградба — Битола, со следните податоци: Се запишува бришењето на Организацијата

за изградба — Битола поради заклучување на постапката за редовна ликвидација, по правосилно решение РЛ бр. 3/83 од 4 I. 1984 година

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 247/84 (365)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр. 249 од 12. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 321, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Јован Аврамовски, в. д. претседател на колегијалниот раководен орган, со овластувања огласно член 10 од измените и дополнувањата на Статутот на Работната организација

Му престанува овластувањето на д-р Драган Кожлевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 249/84 (366)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр 242 од 30 VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 177, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата на здружување на Пчеларската станица — Прилеп, со следните податоци

I Аднотацијата на здружување на Пчеларската станица — Прилеп кон Пчеларската задруга „Пчела“ — Прилеп, рег вл 45

II Бришењето на Пчеларската станица — Прилеп, поради здружување кон Пчеларската задруга „Пчела“ — Прилеп

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 242/84 (367)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи бр 235 од 22 VIII 1984 година, на регистарска влошка бр 327, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Работна организација — Основно училиште „Страшо Пинџур“ — Вевчачи, со Ц О, со следните податоци: Се менува фирмата на Основното училиште „Страшо Пинџур“ — Вевчачи и истата ќе гласи Работна организација — Основно училиште „Страшо Пинџур“ — Вевчачи, со Ц О

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 235/84. (368)

## РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 10-143 од 1. IX. 1983 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег бр 56, книга II, занаетчиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан „Мода“ на Бубевска, Атанас Ленка, од Берово ул „Задарска“ бр. 47 Предмет на работењето на дуќанот е шиене на женска облека

Фирмата ќе ја попишува Бубевска Атанас Ленка (17)

Врз основа на решението У. бр. 11-164/1 од 1 XII 1983 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 56, книга II занаетчиот дуќан под фирма: Бубевска Атанасова Ленка, кројач на женска облека, Берово. (16)

Врз основа на решението У. бр. 11-2 од 10. I. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 41, книга I занаетчиот дуќан под фирма: Гаптеовски Борислав Бранко, сидаро-фасадер, с. Смојмирово, Берово. (1)

Врз основа на решението У. бр. 11-1/1 од 1. I. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 282, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Чангулски Илиев Ѓорѓи, самарџија, с. Ративо, Берово. (2)

Врз основа на решението У. бр. 11-5 од 1. I. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег. бр. 58, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Јавор“ на Манчовски Лазаров Митко, ул. „Партизанска“ бр. 30, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на дрвопреработувачка дејност.

Фирмата ќе ја потпишува Манчовски Лазаров Митко. (3)

Врз основа на решението У. бр. 11-36/1 од 1. IV. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег. бр. 61, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројачки занаетчиски дуќан за машка облека „Паруца“ на Терзиски Герасим Илија, с. Будинарци, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува Терзиски Герасим Илија. (6)

Врз основа на решението У. бр. 11-15/1 од 1. II. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 223, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Гошев Јованов Димитар, столар од с. Панчарево, Берово. (4)

Врз основа на решението У. бр. 11-34/1 од 1. IV. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 201, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Трендафилов Глигоров Киро, ковач, Пехчево, ул. „Борис Кидрич“ бр. 22 (5)

Врз основа на решението У. бр. 11-157/1 од 1. I. 1983 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 39, книга II занаетчискиот дуќан под фирма: Ѓорѓовски Герасим Ѓорѓи, ѕидаро-фасадер, с. Смојмирово, Берово. (7)

Врз основа на решението У. бр. 11-37/1 од 4. IV. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 64, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан „Миџас“ на Кундевски Усеинов Мустафа, Берово, ул. „Бел камен“ бр. 41. Предмет на работењето на дуќанот е пржење и мелене на кафе и сурогати.

Фирмата ќе ја потпишува Кундевски Усеинов Мустафа (8)

Врз основа на решението У. бр. 11-84 од 18. VI. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 62, книга II занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан „202 Ц“ на Мамучевски Миланов Ѓорѓи, ул. „Карпош“ бр. 23-а, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиска дејност од дрво-преработувачка струка на столарскиот занает

Фирмата ќе ја потпишува Мамучевски Миланов Ѓорѓи. (10)

Врз основа на решението У. бр. 11-80 од 8. VI. 1984 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 231/371, страна 73, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма Алилов Мехмедов Иса, ковач, с. Црњик, Берово (9)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив „Општина Карпош, Месна заедница, с. Долно Свиляре“ се огласува за неважен. (7056)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Земјоделска задруга „Босиљанка“, с. Босилово, Струмица, бр. 1“ се огласува за неважен (121)

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Електро-машински училищен центар „Никола Тесла“ — Скопје“ се огласуваат за неважни. (123)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Тековна сметка и тековна карта бр. 8015 155-0009240, издадени од „Југобанка“ — Скопје, на име Слободан Несторовски, Скопје (7055)

Свидетелство за завршена гимназија на име Неими Иљмија, с. Глоѓи, Тетово. (6348)

Свидетелство на име Абдули Ибрахим, с. Боговиње, Тетово. (6349)

Свидетелство за завршен испит на име Беќири Ѓулзим, с. Пирок, Тетово. (6350)

Свидетелство за IV година на име Хасани Исмаил, ул. „Џетинска“, бр. 141, Тетово. (6351)

Диплома за завршено средно училиште на име Хасани Исмаил, ул. „Џетинска“, бр. 141, Тетово. (6352)

Свидетелство за III година на име Шаќири Еминаљи, ул. „Ѓуботенска“, бр. 69, Тетово. (6353)

Свидетелство за IV година и свидетелство за завршен испит на име Хасани Исмаил, ул. „Џетинска“, бр. 141, Тетово. (6354)

Земјоделска здравствена легитимација на име Селвије Елмази, с. Требош, Тетово. (6355)

Свидетелство за VIII одделение на име Среќко Несторовски, с. Ратае, Тетово. (6356)

Свидетелство за положен завршен испит на име Сулчица Јовановска, Куманово. (6357)

Индекс на име Намзи Зенуни, Куманово. (6358)

Здравствена легитимација на име Душан Крстевски, ул. „Р. Ристески“, бр. 20, Прилеп. (6359)

Свидетелства за III и IV година и свидетелство за завршен испит на име Милоза Гулабоска, ул. „Димо Наредникот“, бр. 85, Прилеп. (6360)

Здравствена легитимација на име Катерина Пешевска, ул. „Перо Чичо“, бр. 36, Куманово. (6361)

Здравствена легитимација на име Јовица Петковски, Куманово. (6362)

Свидетелство за IV на име Драге Бојковски, с. Канарево, Куманово. (6363)

Свидетелство за II и III клас на име Владанка Серафимовиќ с. Ст. Нагоричане, Куманово. (6364)

Здравствена легитимација на име Иконија Денковска, с. Врловце, Куманово. (6365)

Свидетелство за I година на име Фатим Синони, с. Матејче, Куманово. (6366)

Здравствена легитимација на име Ратка Китријановска, Куманово. (6367)

Работна книшка на име Неџити, Неџит с. Лојане, Куманово. (6368)

Свидетелство од IV одделение на име Ружа Ѓорѓиевска, с. Осиче, Крива Паланка. (6369)



- Свидетелство за завршена I година на име Славица Михајлова, ул. „Даме Груев“, бр. 54 Титов Велес. (6370)
- Свидетелство за VIII одделение на име Индира Куртова, ул. „Кузман Јосифов“, бр. 15, Т. Велес. (6371)
- Работна книшка на име Јанко Марков, с. Треник, Неготино. (6372)
- Здравствена легитимација на име Сластана Михаилова, ул. „Партизанска“, бр. 88, Штип. (6373)
- Свидетелство за IV одделение на име Благуна Ангелова, с. Долани, Штип. (6374)
- Свидетелство за завршено гимназија на име Десанка Атанасова, ул. „Глигор Прличев“, бр. 12, Винаца. (6375)
- Воена книшка на име Ацо Зајков, Скопје. (6376)
- Воена книшка на име Димо Самарџиовски, Скопје. (6377)
- Здравствена легитимација на име Теодорос Панајоти, Скопје. (6378)
- Свидетелство од III година на име Алиу Рамадан, Куманово. (6379)
- Уверение на име Љубе Ристевски, ул. „Ленин“, бр. 242, Прилеп. (6380)
- Свидетелство за IV одделение на име Павлина Станчевска с. Отовица, Титов Велес. (6381)
- Свидетелство за IV година на име Аајсен Муодеми, Тетово. (6382)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Азбије Сабити, с. Пришовец, Тетово. (6383)
- Диплома за завршена Педагошка академија бр. 2214 на име Исан Касами, ул. „Радован Цаниќ“, бр. 105, Тетово. (6384)
- Свидетелство за II година на име Осман Неџмедин, с. Пирок, Тетово. (6385)
- Свидетелство за I и II година на име Љубинка Ристова с. Амзабегово, Св. Николе. (6386)
- Здравствена легитимација на име Донка Цекоска, ул. „Пиринска“, бр. 67-а, Штип. (6387)
- Здравствена легитимација на име Павле Цонев, с. Зрновци, Кочани. (6389)
- Здравствена легитимација на име Злата Маринкова, Винаца. (6390)
- Работна книшка на име Митре Лековски, Гостивар. (6391)
- Уверение за положен занатски испит на име Митре Лековски, Гостивар. (6392)
- Свидетелство за III и IV година на име Горѓија Цветковски, Гостивар. (6393)
- Свидетелство за VIII одделение на име Синани Фатимир, Гостивар. (6394)
- Свидетелство за VIII одделение на име Асани Алинафи, ул. „ЈНА“, бр. 355, Гостивар. (6395)
- Свидетелство за I година на име Гаврило Јовановски, Гостивар. (6396)
- Свидетелство од VIII одделение за возраст на име Фазлија Рашид Мухамет, с. Речане, Гостивар. (6397)
- Свидетелство на име Кани Шасивар, с. Врапчиште, Гостивар. (6398)
- Работна книшка на име Никола Србиноски, Гостивар. (6399)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Јлјаз Ислами, Гостивар. (6400)
- Свидетелство за V одделение на име Салџи Речепи, с. Врапчиште, Гостивар. (6401)
- Свидетелство на име Атанаска Доминоvsка, с. Разловци, Делчево. (6404)
- Воена книшка на име Лазар Ѓорѓиевски, с. Вучидол, Скопје. (6405)
- Свидетелство за VIII одделение на име Владимир Пашовски, Скопје. (6406)
- Здравствена легитимација на име Елизабета Вујошевиќ, ул. „Боро Прдан“, бр. 24, Куманово. (6407)
- Здравствена легитимација на име Трајко Василевски, Куманово. (6408)
- Здравствена легитимација на име Младен Трендафиловски с. Студена Бара, Куманово. (6409)
- Здравствена легитимација на име Кенан Садик, ул. „М. Стојановиќ“, бр. 501-а, Куманово. (6410)
- Здравствена легитимација на име Иљазабета Османова, Куманово. (6411)
- Здравствена легитимација на име Асима Османи, Куманово. (6412)
- Свидетелство за IV клас со диплома на име Енисе Јакуповска, ул. „Драги Шутев“, бр. 43, Куманово. (6413)
- Здравствена легитимација на име Славица Стојановска, ул. „Страшко Симонови“, бр. 19, Куманово. (6414)
- Здравствена легитимација на име Биљали Авдија, Куманово. (6415)
- Здравствена легитимација на име Стоиле Петрушевски, Куманово. (6416)
- Здравствена легитимација на име Минур Исмаили, ул. „Шарпланинска“, бр. 20, Куманово. (6417)
- Здравствена легитимација на име Сафет Рамадановски, ул. „Шарпланинска“, бр. 20, Куманово. (6418)
- Здравствена легитимација на име Драги, Благовица и Роберт Лазаревски, ул. „Ѓорче Петров“, бр. 15, Куманово. (6419)
- Здравствена легитимација на име Никола Манџиќ, Куманово. (6420)
- Здравствена легитимација на име Вера Јовановиќ, Куманово. (6421)
- Здравствена легитимација на име Благојка Тодоровска, ул. „Ѓ. Петров“, бр. 18, Куманово. (6422)
- Работна книшка на име Кенан Муслија, ул. „Правда Спасовска“, бр. 14, Куманово. (6423)
- Здравствена легитимација на име Живко Митровски, Куманово. (6424)
- Свидетелство за III одделение на име Мустафа Бачкоски, с. Класница, Македонски Брод. (6425)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рамдани Алибеџи, Тетово. (6426)
- Свидетелство за средно образование на име Маневски Драгиша, ул. „Железничка“, бр. 2, Тетово. (6427)
- Диплома за средно училиште на име Идризи Рамадан, Тетово. (6428)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рамдани Азиз, с. Вејце, Тетово. (6429)
- Свидетелство на име Иваноска Блажена, Делчево. (6430)
- Свидетелство за VIII одделение на име Митуп Петровски, с. Пишица, Пробиштип. (6432)
- Здравствена легитимација на име Ирина Крстова, с. Истибања, Винаца. (6433)
- Свидетелство за VIII одделение на име Иванов Благој, с. Истибања, Винаца. (6434)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ботева Лена, с. Чичево, Т. Велес. (3313)
- Свидетелство од I до IV година на име Мара Којчева, Демир Капија. (3314)
- Свидетелство за I година на име Велија Селими, Тетово. (3315)
- Свидетелство за I година на име Шпеид Имери, Гостивар. (3316)
- Диплома на име Хаџи Хоџи, Гостивар. (3317)
- Свидетелство на име Лазе Миркоски, Гостивар. (3318)
- Воена книшка на име Блаже Стојкоски, Скопје. (3320)
- Свидетелство за I, II и IV година на име Мирјана Кондоска, Прилеп. (3321)
- Работна книшка на име Раде Престаковски, Прилеп. (3322)
- Свидетелство за II клас на име Виолета Илиоска, Прилеп. (3323)
- Свидетелство за I клас на име Незире Фератоска, Прилеп. (3324)
- Здравствена легитимација на име Ацо Кафеџиоски, Прилеп. (3325)
- Свидетелство за I година на име Сузана Јорданова, Прилеп. (3326)

Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Јусуф Ферати, с Палатица, Тетово. (7174)

Сообраќајна дозвола на име Јусуф Ферати, с Палатица, Тетово. (7175)

Возачка дозвола на име Јусуф Ферати, с Палатица, Тетово. (7176)

Возачка дозвола бр. 25383 на име Шакир Асани, с. Форино, Гостивар. (7182)

Возачка дозвола на име Владо Василев, с. Патачево, Кочани. (7187)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Неим Неим, с. Слатино, Тетово. (7189)

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на име Џулоаит Емини, с. Д. Бањица, Гостивар. (7181)

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар на име Џулоаит Емини, с. Д. Бањица, Гостивар. (7181)

Возачка дозвола на име Балиденој Хасан, кеј „9 Септември“ бр. 26-б, Прилеп. (26)

Лична карта на име Ферит Етеми, с. Нераште, Тетово. (38)

Сообраќајна дозвола на име Ферит Етеми, с. Нераште, Тетово. (39)

Возачка дозвола на име Ферит Етеми, с. Нераште, Тетово. (40)

Воена книшка на име Емин Деари, с. Цепчиште, Тетово. (44)

Воена книшка на име Абдилмецит Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (53)

Тековна сметка бр. 1550007800, издадена од „Југобанка“ — Скопје, на име Красимирка Манчевска, Скопје. (88)

Воена книшка издадена од СНО — Куманово на име Јаќимовски Г. Јован, с. Косматац. (97)

Возачка дозвола на име Миле Стојменовски, ул. „4 Јули“ бр. 3/9, Куманово. (129)

Лична карта на име Џемаил Мамути, с. Г. Палчиште, Тетово. (151)

Сообраќајна дозвола на име Џемаил Мамути, с. Г. Палчиште, Тетово. (152)

Возачка дозвола на име Џемаил Мамути, с. Г. Палчиште, Тетово. (153)

Воена книшка на име Ирфан Сулемани, ул. „130“ бр. 32, Тетово. (154)

Чековна книшка бр. 8015-15-50000403-2, издадена од „Југобанка“ — Скопје на име Ананије Накиќ, Скопје. (164)

Возачка дозвола издадена од СВР, Тетово, на име Мевани Лимани, с. Желино, Тетово. (185)

Тековна сметка бр. 1550000866-3 и чековите бр. 0098788, 0098789 и 0098790, издадени од „Југобанка“ — Скопје на име Дара Стевковска, Скопје. (198)

Воена книшка на име Драги Билбиловски, с. Бресница, Тетово. (222)

Воена книшка на име Абдиламет Рашити, с. Камењане, Тетово. (334)

Возачка дозвола издадена од СВР, Гостивар, на име Алим Сатки, с. Чајле, Гостивар. (346)

Пасош на име Божана Павлова, ул. „14 бригада“ бр. 51, Кочани. (360)

Воена книшка на име Буњамин Асани, с. Шипковица, Тетово. (368)

Свидетелство од I до IV година на име Мухамед Џепаљ, Прилеп. (3327)

Свидетелство од I до IV година на име Зекирија Љатифи, Куманово. (3328)

Диплома на име Бајруш Шерифи, Куманово. (3329-а)

Работна книшка на име Бајруш Шерифи, Куманово. (3329-а)

Свидетелство за III година на име Мирјана Петревска, Титов Велес. (3330)

Свидетелство за II година на име Доне Наумов, Титов Велес. (3331)

Свидетелство за I година на име Ленче Стефанова, Титов Велес. (3332)

Свидетелство за VIII одделение на име Бурзат Сејди, Тетово. (3333)

Свидетелство за III година на име Мирјана Трпевска, Тетово. (3334)

Ученичка книшка на име Салиу Шаќи, Тетово. (3335)

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 27 од Статутот на Здружбата, Здружниот совет на Земјоделската здружбата „Пешница“ — с. Локвица, Македонски Брод

### распишува КОНКУРС

за именување индивидуален работоводен орган

#### I

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено виша економска или виша земјоделска школа со 4 години работно искуство на раководно место;

— да имаат завршено средна економска или средна земјоделска школа со 6 години работно искуство на раководно работно место,

— да поседуваат морално-политички квалитети,

— да имаат стручни и организаторски способности.

#### II

Кон молбите кандидатите треба да ја приложат и следната документација диплома за завршено образование и потврда за работното и раководното искуство.

#### III

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Неблаговремено поднесените и некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на 33 „Пешница“ с. Локвица, ул. „Димитар Влахов“ бб, Македонски Брод.

Врз основа на член 20 од Правилникот за стручно усовршување, оспособување и специјализација на работниците на Специјалната детска болница — Охрид, Работничкиот совет на Болницата

### распишува КОНКУРС

за упатување на еден работник на специјализација по специјалноста Педијатрија

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. завршен медицински факултет,
2. положен стручен испит,
3. познавање на еден од светските јазици,
4. да има поминато на работа во здравствена организација најмалку 2 години.

Пријавата заедно со документите за исполнување на условите да се достави до архивата на Специјалната детска болница — Охрид.

Предност при изборот имаат кандидатите кои работат во Болницата.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

### СОДРЖИНА

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 11 | Закон за административните такси (Пречистен текст) — — — — —   | 25 |
| 12 | Одлука за помилување на осудени лица   | 30 |
| 13 | Одлука за висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ — — — — — | 30 |

14. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — — 31
15. Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1985 година — — — — — 31
16. Програма за работите што се финансираат од Републиката за сеизмолошката дејност на Сеизмолошката опсерваторија на Факултетот за физика на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1985 година — — — — — 31
17. Програма за работите што се финансираат од Републиката за инженерско-сеизмолошката дејност на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје за 1985 година — — — — — 32
18. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/84 од 7 ноември 1984 година — — — — — 33
19. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 122/84 од 15 ноември 1984 година — — — — — 33
20. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 240/84 од 12 декември 1984 година — — — — — 34
21. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/84 од 20 декември 1984 година — — — — — 35
- Исправка** на Одлуката за групно помилување по повод Новата 1985 година — — — — — 36
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
- БЕРОВО**
27. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за вработување за 1985 година — — — — — 36
- ДЕМИР ХИСАР**
28. Одлука за стапките на придонесите на здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од општината Демир Хисар за 1985 година — — — — — 37
29. Одлука за придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Демир Хисар за 1985 година — — — — — 37
- КРИВА ПАЛАНКА**
30. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Крива Паланка за 1985 година — — — — — 38
31. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1985 година — — — — — 38
32. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на ОСИЗ за општествена заштита на децата за 1985 година — Крива Паланка — — — — — 38
33. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура и за здружување средства во РСИЗ на физичката култура во 1985 година — — — — — 39
- ПРИЛЕП**
34. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи за основното воспитание и образование на општината Прилеп за 1985 година — — — — — 39
- СТРУМИЦА**
35. Одлука за утврдување основниците за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување на лицата вработени во тегелно-ваљачките работодави — — — — — 40
36. Одлука за утврдување на постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделени категории лица надвор од работен однос, осигурени по Законот за здравствена заштита — — — — — 40
- ТИТОВ ВЕЛЕС**
37. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1985 година — — — — — 41
38. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на земјоелците за подрачјето на општината Титов Велес за 1985 година — — — — — 42
39. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории а осигуреници — — — — — 42
40. Одлука за утврдување основница за пресметување и плаќање на придонеси за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци — — — — — 43
41. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита на Општинската заедница за здравствена заштита — Титов Велес — — — — — 43
42. Одлука за основниците за пресметување и уплатување на придонесот и за остварување на правата од здравствената заштита за осигурениците што вршат самостојна или професионална дејност — — — — — 44
43. Одлука за висината на надоместокот за погребни трошоци и посмртна помош на корисниците на здравствена заштита на подрачјето на ОСИЗ за здравствена заштита — Титов Велес — — — — — 45
44. Одлука за делумно ослободување од придонес за 1985 година — — — — — 45
45. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1985 година — — — — — 46
- ШТИП**
46. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата за 1985 година — — — — — 46
47. Одлука за утврдување стапките на придонесот од доходот на ОЗТ што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонес од личен доход на граѓаните за 1985 година — — — — — 46
48. Одлука за утврдување стапките на придонесот од личен доход на граѓаните за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Штип — — — — — 47
- ТЕТОВО**
49. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје за 1985 година — — — — — 47
50. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита Тетово — — — — — 48
51. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во Општинската СИЗ за општествена заштита на децата Тетово за 1985 година — — — — — 48
- Исправка** на Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/5). — — — — — 4